


220/1



3

Сé она што е создадено кај нас за изминатите 25 години покажува дека е остварен вонредно силен растеж во сите области од општествениот живот, при што не само што е остварена слободата на македонскиот народ, туку и целосната афирмација на македонската нација во светот.

Јордан БРАЖАНСКИ

КУЛТУРЕН ЖИВОТ



ГОДИНА XIII

март
1968

ЦЕНА 2 ДИН.

КУЛТУРЕН ЖИВОТ

КУЛТУРА, УМЕТНОСТ, ОПШТЕСТВЕНИ ПРАШАЊА
ИЗДАВА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА ЗАЕДНИЦА
НА МАКЕДОНИЈА

ГОДИНА XIII — БРОЈ 3 МАРТ 1968

ВО ОВОЈ БРОЈ:

— ЈОРДАН БРАЖАНСКИ: Години на постојан подем	1
ТРИБИНА НА „КУЛТУРЕН ЖИВОТ“	
— Стопанските организации и научно-истражувачката дејност	3
АКТУЕЛНОСТИ	
— Критички согледувања на релацијата комуна — култура	5
ИСКУСТВА	
— ЈОВАН ВОШКОВСКИ: Меѓурепубличка издавачка соработка	8
ПОРТРЕТИ	
— БОРИС ПЕТКОВСКИ: Томо Шијаковик	10
СТРАНСКИ ПРОФИЛИ	
— КСЕНИЈА ГАВРИШ: Џорџ Нурицани	16
ФИЛМ	
— ИЛХАМИ ЕМИН: Со или без литература	18
ПРЕМИЕРИ	
— НАДА Т. МОМИРОВСКА: Коле Чашуле: Вител	19
Коле Чашуле: Партитура за еден Мирон	20
Видое Видически: Балада за орканата	21
Стефан Таневски: Владимир и Косара	22
ПИСМА НА СЛАВНИ ЛУГЕ	
— Матис за младите	23
ИЗБОР НА КНИГИ	
— КИРИЛ БУЛУКЛИЕВ: Константин Миладинов: Песни	24
— ИВАН ИВАНОВСКИ: Радивое Пешник: Брегови	24
ДРАМСКИ ПРИЛОГ	
— АНДРЕ ПРАГА: Камелеон	25

Технички уредник:
Благоја Наумовски

Коректор:
Милан Трајков

Уредува Редакциски одбор

Главен уредник: Борис ВИШИНСКИ

Одговорен уредник: Pero КОРОБАР

Редакција и администрација: зграда на општествените организации
IX кат — Скопје, Пошт. фах 85 (Тел. 34-963)

РАКОПИСИТЕ НЕ СЕ ВРАЌААТ

ПРЕТПЛАТА:

ГОДИШНА 20 НОВИ ДИНАРИ

ЗА СТРАНСТВО 40 НОВИ ДИНАРИ

Цена на примерок 2 нови динари

Чековна сметка 401-8-586

НА НАСЛОВНАТА И ПРЕТПОСЛЕДНАТА СТРАНА



Томо Шијаковик:
Две фигури



Одговори на
Ако Алексов



Јордан Бражански

Години на постојан подем

ИЗМИНАТИВЕ дваесетипет години од формирањето на Комунистичката партија на Македонија се сосема доволни за да се оцени историската улога и местото што го зазема авангардата на работничката класа во борбата на македонскиот народ за извођување на неговата слобода. Ретко кој народ може да каже дека поминал низ такви патишта во својата макотрпна историја за да отстои на сите јавни и подмолни настојувања и притисоци за негова асимилација, за ликвидирање на неговата национална самобитност, како што е случајот со нашиот македонски народ. И не е чудно што во неговата историја се сретнуваат толку значајни настани и така истакнати фигури, кои говорат за настојчива упорност за извођување на сопствена национална слобода.

ВО ТАА борба, Комунистичката партија на Македонија има најистакнатото место. Во решавачките моменти таа застана на чело на организираната борба за слобода на македонскиот народ во периодот на ненародните режими и не потклекна кога над Европа се надви фашизмот. Во тие часови, кога на границите на бившата југословенска држава зачукаа фашистичките војски, единствено Комунистичката партија на Југославија остана со својот народ и се стави на чело на неговата борба против завојувачите. Всушност, тоа значеше продолжување на онаа линија што ја зацрта новиот генерален секретар на Комунистичката партија на Југославија, другарот Тито. И тука единствено може да се бара одговорот на прашањето зошто македонскиот народ заедно со другите југословенски народи се крена во борба со десеткратно посилниот непријател.

ВАКВИОТ однос на македонскиот народ кон Комунистичката партија беше продолжување и поддршка на зацврстеното становиште дека единствено Комунистичката партија е таа организирана сила, која со мали исклучуващи од своето формирање, како КП на Југославија, заземала принципијелни становишта по најсуществените прашања од животен интерес за нашиот народ. Впрочем, на парламентарните и општинските избори во 1920 година Комунистичката партија постигна најкрупни резултати токму во Македонија, каде што беа избрани 15 комунистички пратеници. Секако, за ваквиот успех влијаеше и Големата октомвриска револуција, која ги поттикна другите поробени народи во светот да почувствуваат дека е можно соборување на буржаската власт.

ВО ПЕРИОДОТ до почетокот на Втората светска војна во целата земја, а посебно кај нас, Македонците и народностите што живеат на ова подрачје беа изложени на страoten терор, обесправеност и економско ограбување. Иако во истиот период и Комунистичката партија на Југославија е подложена на страoten прогон, сепак, таа наоѓа сили во себе да се спротивстави на монар-

хофашистичката диктатура, иако со жртви, да работи сред народот не само за национално осознавање, туку и за негово организирање, и подготвување за решавачките моменти што го чекаа во мочне близка иднина, со започнувањето на Втората светска војна. Ваквиот однос на Комунистичката партија, како авангарда на работничката класа, имаше двојно позитивно дејство. Народот гледаше само во неа единствена организирана политичка сила која се бори за остварување на неговите национални и социјални права, а тој од своја страна со поддршката што им ја даваше на комунистите им влеваше морална сила и ги поттикнуваше да истраат во тешката и нерамноправна борба.

ПОРАДИ ваквата состојба во нашата земја до војната, македонскиот народ се најде во вонредно тешка положба. Покрај тортурата од великосрпската буржоазија, која имаше за цел да го обезличи македонскиот народ, тоа исто го чинеше и великугарската буржоазија. Па сепак и на овој невиден притисок, ниту Партијата, ниту народот не потклекнаа. И доколку имало кај грст луѓе какви и да е илузии за тоа која е вистинската сила што ќе му помогне на македонскиот народ да се ослободи од ропството, веќе првите денови на фашистичката окупација тоа го покажаа.

ИНА ОВА поле Комунистичката партија има значајни постигања. Нападот на нашата земја, Партијата го дочека подготвено, како организирана политичка сила. Уште во првата година од фашистичката окупација таа го повика народот да се крене на вооружено востание против окупаторите, и се стави на чело на неговата херојска борба против окупаторите и нивните домашни слуги.

Веќе во првите денови есента 1941 година беа создадени три партизански одреди во Македонија. Подоцна и бројот на партизанските одреди и бригадите се зголеми, така што се обезбеди за целото време на војната создавање на слободни територии. Но, и покрај борбата што ја водеше со окупаторите, македонскиот народ со својата Комунистичка партија можеше да отстојува и на денационализаторската политика што ја водеа бугарските окупатори и истовремено да им се спротивстави на становиштата што ги изнесуваше Бугарската комунистичка партија и нејзините акции во Македонија.

РЕЗУЛТАТИТЕ што се остварија на полето на вооружената борба во целата земја, вклучително и во Македонија, влеваа надеж кај нашиот народ дека е близку часот на дефинитивното извојување на слободата во рамките на братската југословенска заедница, заснована врз федеративни начела и рамноправна основа.

Во 1943 година, која стана пресвртница на военен план, беа создадени сите услови целите на таа борба да се изразат и како политички придобивки преку актите на највисоките преставнички тела создадени во текот на војната. Затоа и заседанието на АВНОЈ, подоцна и на АСНОМ, претставуваат апсолутна афирмација на целите на Комунистичката партија, која овозможи низ борбата против окупаторите да се оствари вистинска национална слобода и рамноправност на народите и народностите во нашата земја.

Во тој период Партијата во Македонија добива уште поголема афирмација сред народот. Беа создадени сите услови да се оствари одлуката на Комунистичката партија на Југославија, донесена на Земската конференција во 1934 година за формирање на Комунистичка партија на Македонија како составен дел на КПЈ. Во годините на војната, особено во 1943, партиската организација во Македонија беше толку силна што ги исполнуваше сите претпоставки за остварување на одлуката на КПЈ, односно за самостојно постоење и за самостојно дејствување.

ИСТОРИСКИ факт е дека формирањето на Комунистичката партија на Македонија даде уште посилен поттик за разгорување на вооружената борба на нашиот народ, за конечно разобличување на сите аспираторски пропаганди и дејствија, што однадвор беа насочени кон Македонија. Историски факт е исто така дека целиот македонски народ застана како еден зад Комунистичката партија во стремежот да се отстои во нерамноправната борба за да може еднаш за секогаш да триумфира желбата на поробениот македонски народ да живее слободно во рамноправната братска заедница на Југославија.

ВО ДЕНОВИТЕ кога го славиме 25-годишниот јубилеј од формирањето на Комунистичката партија на Македонија, со сета своја големина и сила стојат пред нас жилавите напори на комунистите што доаѓаат до израз постојано, на сиот овој изминат период, особено во годините на Втората светска војна. Безбройните жртви не беа напразно дадени. Се она што е остварено кај нас за изминатите 25 години покажува дека е остварен вонредно силен растеж во сите области од општествениот живот, при што не само што е остварена слободата на македонскиот народ, туку и целосната афирмација на македонската нација во светот.

Стопанските организации и научно-истражувачката дејност

ДЕНЕСКА веќе со сигурност може да се тврди дека степенот на развитокот на науката во една земја е мерило на нејзината потенцијална моќ. Побрзото и што поуспешно пробивање до светското ниво не може да се замисли без широкото користење на научната дејност како општествена работа, сета свртена кон иднината. Тргнувајќи токму од овој недвосмислен факт сосема приодни и логични се напорите и настојувањата што се прават за вклучување на нашата наука во меѓународните научни текови.

И покрај несомнените резултати што ги има постигнато научната мисла кај нас, и покрај евидентните грижи за неа, сепак таа застанува зад темпото на развитокот на многу дејности во нашата земја. Причини за ова има доста, а ние ќе наведеме само некои од нив, како што се: непостоење на долгочрна научна политика, недоволно развиениот механизам на соработка на науката со другите општествени дејности, посебно со стопанството, развојот на институционалната база и така натаму.

Она што во случајов треба посебно да се апострофира е фактот што дури и во некои стопански кругови преовладува примитивниот став дека науката е претежно елемент на културната надградба, само една сфера на општествената свест, а не истовремено и пред се како мокен фактор, органски вклучен во процесот на општиот општествен развиток, посебно на развитокот на материјалните производни сили.

Кога станува збор за науката, за нејзиното поврзување со производните организации и слично, секако треба да се има предвид проблемот на стручни кадри, што претставува тесно грло на развитокот на нашата научна дејност, а исто така и на многу други општествени дејности. Овој проблем се јавува и во најразвиените земји, главно поради фантастично бризот развој на научната мисла, особено во последните неколку децении.

Во настојувањето да дадеме една проекција за тоа каква е примената на научните постигања во стопанството во нашата Република, се обративме до неколкумина истакнати научни работници. Тоа се: Класе Кулјан, директор на фондот за научна работа на СР Македонија, Бранка Трпевска — Кондова, директор на Институтот при Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје и проф. инж. Крум Хололчев, претседател на Заедницата на научно-истражувачките организации на Македонија.

-об'єкти якими характеризується міська, промислова та
інші види земельного фонду. Відповідно до цього вони поділяються на:
1) міські землі, якими володіє міська рада та її підпорядковані
підприємства та установи; 2) промислові землі, якими володіє
підприємства та установи промисловості та будівництва; 3)
інші землі, якими володіє сільськогосподарські підприємства та
станови.

СПАСЕ КУЛЈАН:

Сé поактивно свртување на работните колективи кон проблемите на унапредувањето на технолошкиот процес

ПРАШЊАЕТО за односите меѓу стопанството и науката до таа мера е сложено, што е невозможно на мал и ограничен простор исцрпно да се осветли од сите страни. Поради тоа ми изгледа поцелисходно да се задржам само на некои појави и елементи, што според моето мислење се мошне значајни, а во јавните дискусиии недоволно оценети.

За одбележување е, пред се, појавата што паралелно со процесот на деетатизацијата, во областа на репродукцијата тече процесот на се поактивно свртување на работните организации во стопанството кон проблемите на унапредувањето на технологијата и организацијата на производниот процес. Евидентен доказ за тоа е многубројното зголемување на службите за развој во многу стопански организации, и што е уште поважно, промените во нивната кадровска структура. Само пред три-четири години овие служби беа прилично неразвиени, а во нивната структура доминираа кадри со економско образование. Сега во нив се повеќе се аналажирани технички кадри. Како да се протолкува оваа појава ако не со сознанието дека во новите услови на стопанисување, особено по преземените мерки на општествената реформа, просперитетот на работните организации се помалку станува зависен од надворешните политичко-управни фактори, а се посудбиносно станува прашањето за унапредувањето на технологијата и организацијата на производството. Ова сознание неминовно ги упатува работните организации да ги отворат своите врати и каси за науката. Институционалните форми во кои се остварува спретноста стопанство-наука можат да бидат многу разновидни: некои стопански организации ќе создават научни капацитети во својот состав, други ќе се здружуваат со сродни организации, трети ќе соработуваат со самостојните научни институции на Универзитетот и надвор од него. Но тоа суштински не влијае на процесите на интеграцијата меѓу стопанството и науката. Едно е сосема сигурно: темпото на овој процес непосредно зависи од темпото со кое се остваруваат интенциите на општествената реформа.

Какви се импликациите на овие процеси и каква перспектива ѝ отвораат тие на научната дејност? Во каква општествено-економска позиција

ја доведуваат? Дали ја загрозуваат или ја засновуваат слободата научното творештво? Вакви и слични дилеми се присутни во мошне живите дискусији што се водат на оваа тема во нашата јавност. Многу од овие дилеми произлегуваат од почетните тешкотии што се јавуваат на релацијата стопанство — наука. И наместо да се бараат корените на тие тешкотии и патиштата за нивно надминување, не ретко се реплицираат меѓусебни обвинувања за недоволно разбирање на стопанството за проблемите на науката и обратно. Уверен сум, дека тоа не е патот за надминување на тешкотиите. Дури нешто повеќе: уверен сум, дека во самоуправното општество базирано врз стоковнопарични односи отсуството на „разбирање“ за проблемите на другата самоуправна работна организација и дејност е нормална клима. За мене е сосема нормално што стопанството не покажува интерес за научната дејност како таква, туку за нејзините резултати и ефектите што можат да се постигнат со нивната примена. Секаков друг период би напомнувал на меценатство, кое според мене е неспособно со самоуправната положба на работната организација, сфатена како единство на право и одговорност во решавањето. Демистифицирањето на општествено-економската природа на односите меѓу стопанството и науките е основна претпоставка за надминување на тешкотиите и разрешување на дилемите. Односот меѓу овие две области на трудот не е хиерархиски. Тој базира на заемни интереси, права и обврски.

Поради сето ова, по малку депласирано звучи оценката, која не ретко се слуша, дека на науката не и е дадено она место во општеството, што таа го заслужува. Никој не може на науката да и го даде или да го определи местото во општеството. Само науката може сама тоа да го извојува.

БРАНКА ТРПЕВСКА — КОНДОВА:

Научно-истражувачката работа — императив за модерно и современо производство

ИНДУСТРИСКИОТ равиток е невозможен без интензивна научно-истражувачка работа и без брзата примена на резултатите од научното истражување. Всушност, индустријата веќе од поодамна стана свесна за вредностите на истражувачката дејност, бидејќи извесни постигања на технологијата, настанати низ истражувачката работа, ја докажаа својата вредност во практиката.

Денеска веќе сите ја увидуваат неодложната потреба од интензивна научно-истражувачка работа во сите домени, зашто таа се поставува не само како потреба, туку како императив за едно модерно и современо производство.

Тргнувајќи имено од ова становиште некои поголеми стопански организации во Македонија направија крупен чекор напред, формирајќи свои сопствени развојни служби и институти. Макар што во случајов се работи за релативно краток временски период, искуствата од нивната дејност покажаа дека таквата политика е повеќе отколку оправдана. Развојните служби и институти, користејќи ги сопствените сили, како и соработката со другите научни истражувачки институти, треба да одиграат многу важна улога во создавањето на едно конкурентно способно производство.

Резултатите на научно-истражувачкиот институт при Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски — Борче“ во Скопје го афирираа колективот на институтот зашто поврзувањето на резултатите од истражувањата со производството

стана секојдневна практика. И покрај несомнените резултати на овој план, неопходно е да се направат чокри кон поинтезивна соработка со други слични институти во нашата Република и во целата земја, со цел резултатите да бидат далеку поголеми, по-ефектни отколку досега. Оттука произлегува потребата за заедничко планирање на научно-истражувачката работа со што би се овозможило ангажирање на многу повеќе кадар и институции. Во оваа смисла секако треба да се подржат напорите и иницијативите на Заедницата на научно-истражувачките организации на Македонија за кордирани на научна дејност.

ПРОФ. ИНЖ. КРУМ ХОЛОЛЧЕВ:

Можностите за соработка и кооперација меѓу научно-истражувачките организации и стопанството

САЕДНИЦАТА на научно-истражувачките организации на Македонија е организирана пред две години на иницијатива од 33 само-стојни утсанови и развојни лаборатории при поголемите индустриски капацитети. За изминатиот период од своето постоење, оваа Заедница презеде мерки за зголемување дејноста на своите организации и за координирање на научно-истражувачката работа, потоа оформи мислења и ставови по низа акции и иницијативи и зеде активно учество во решавањето на разни проблеми од интерес за самите организации. По иницијатива на Заедницата е изработена програма за научно-истражувачка дејност во периодот од 1967—1970 година. Оваа програма ни ги дава можностите и потребите за научниот и општествениот развиток во областите на општествените, математичко-техничките и биолошките науки. Веќе е пристапено кон реализација на дел од ова програма и се преземаат мерки за нејзино целосно остварување.

Досегашната работа на научно-истражувачките организации главно се финансираше од Сојузниот фонд за научна дејност и од Републичкиот фонд за научна работа. Можностите на научно-истражувачките организации се поголеми отколку што се одобрениоте средства од спомнатите фондови. Нашите организации постојано се комплетираат со нови и млади научни кадри и се поголеми се здобиваат со нова и современа опрема и затоа нивните можности и капацитети се поголеми. Во изминатата година финансискиот ефект на организациите — членки на Заедницата изнесуваше околу 2 милијарди стари динари, меѓутоа со сегашните кадри и опрема можат да реализираат поголем финансиски ефект. Ограничениоте средства од фондовите, потоа поголемиот капацитет на самите организации и спроведувањето на реформата во стопанството и во целото општество, наложија научно-истражувачките организации да се вклопат во целиот наш систем и со тоа да придонесат за развитокот на научната мисла и за развитокот и усовршувањето на одделни технолошки процеси.

Меѓутоа, се уште не се искористени сите можности за соработка и кооперација меѓу научно-истражувачките организации и стопанството за да се зголеми користењето на постојните капацитети, со што ќе се подобри нивното финансиско работење. За оваа цел потребна е засилена акција и конкретни решенија од сите заинтересирани организации.

На крајот да истакнам и тоа дека сега се подготвува анализа за постојните и програма за потребите од нови кадри и опрема и се бараат финансиски извори за реализација на оваа програма за да можат организациите што повеќе да придонесат за натамошниот развиток на нашето општество.

Критички согледувања на релацијата комуна-култура

ВЕЌЕ одамна не сме задоволни со културата. Нашата, современа. Со таканаречените културни дејности, театри, лета, спомен-приредби, библиотеки, домови на културата, кината, состојбата на културно-историските споменици- културно-уметничките друштва, телевизијата, радиото, списанијата, издавачката политика, културните страници на весниците, изложбите, културно-забавниот живот во внатрешноста и во Скопје, музичката продукција и репродукција.... со сето она кое напред може да го добие зборот „културно“. Одамна се слуша: „Каде одат милионите од дотациите?“ но и „Дали пари ни се даваат само да опстанеме, или нешто да претставуваме, да ги пречекориме вековите, да се наредиме во првите редици?“ Времето на препознавањето на виновникот и виновниците е секогаш долго. Најпосле можеби така и, единствено така, треба да биде. Зошто на една очигледна вистина и покрај сета нејзина обоснованост ѝ е неопходно време да биде прифатена како вистина која ја признаваат повеќемината.

Ни се чини дека советувањата посветени на положбата на културните дејности во комуната одржани во Битола и Штип разбудуваат надежи на самосогледување. Можеби времето таа надеж нависти нема да ја демантира.

СОВЕТУВАЊАТА во Битола и Штип ги организира културно-просветните заедници на двете општини и Културно-просветната заедница на Македонија. Тоа беа регионални средби, но во улогата на домаќин се јавија и општинските собранија, општинските конференции на Социјалистичкиот сојуз, комитетите на Сојузот на комунистите. На советувањата присуствуваа претседатели на повеќе општински собранија, од некои општини имаше по петмина претставници.

Притоа ретко, или само патем беа спомнувани обврските на Републиката, републичките средства. Она што во таа смисла се слушна беше само слаб одглас на некогашните повици и барања, или беше критика на изминатото време, кога внатрешноста се чувствуvala запоставена од центарот, а немојка сама нешто да преземе.

Без протести од претставниците на општинските собранија беа испушчани неколкукратните острите констатации за тоа дека културните дејности, со сета сложеност на своето постоење и делување ретко стигнувале на дневните редови на овие комунални парламенти. Таа „област“ добиваше куси термини неопходни за именувања, преименувања на раководителите, примање или менување на статутите поднесени за одобрување на собранието, изгласување на ставките во општинскиот буџет за фондот на културата, ако е формиран таков, или за одделни институции.

Во дискусијата беше поставено (и тоа неколкупати) прашањето „А какви ни се тие наши културни институции, кој ги води, кого сме запослиле таму, дали сме се погрижиле да ги дадеме во рацете на квалификувани луѓе за таа работа, или често сме толерирале да бидат последен излез за оние што никаде не си нашле место?“. Говорено е за цеховската затвореност во институциите, за борбата за егзистенција, а не за вистинска функција, за изгубениот однос културната институција — средината, човекот, наместо кое сеуште егзистира старото, визави институцијата и оној што ја одмерува дотацијата.

Беа дадени некои конкретни предлози. Да се избориме за донесување закон за финансирање на културните дејности, кој ќе обезбеди стабилност во одделувањето на средствата за нив. Во општинските собранија да се установат културно-просветни собори, на кои проблематиката на културата и просветата целосно, квалификувано, внимателно и одговорно ќе се следи, создава, води. Да се одржи републичко советување за културната соработка и односот на центарот и внатрешноста на Републиката, како и меѓукомуналната културна соработка.

Укажано е на месните заедници, на перспективата во која тие ќе станат и во културните дејности влијателна општествена сила. Од нив ќе потекнуваат иницијативи, во нив можат да се акумулираат средства, но тие ќе бараат да бидат респектирали во правењето на плановите за развојот на комуната. „Комуната не е само општинскиот центар. Тоа се и месните заедници, селата во нив. Тие имаат свои права, со нив треба да се калкулира. Комуната е целина“.

ЗА ЛУЃЕТО, кои акцијата ја ставаат на преден план, а и за оние на кои им дотежнала несигурноста со која се пречекува секоја буџетска година и судбината на културните дејности во неа, секако најважен од сето ова е законот. Тие не сакаат повеќе да дискутираат за тоа дали е правилно или не, работниот човек да биде оданочуван и за своите културни потреби. Нивниот одговор е дека нема никакви оправдувања областа на културата да биде оставена на случајноста, субјективните оценки, да остане последна врзана за буџетот. Тие сметаат дека сигурниот, редовниот прилив на средства во еден фонд, независен од гласања и надгласувања, независен од потребите на општинската администрација, ќе ги ослободи луѓето од културните дејности од постојаната мора на живеење од денес до утре, а на заедницата ќе и даде поголемо право за построги барања. Тука тие го гледаат и патот по кој и во културните дејности посигурно ќе почне да навлегува самоуправната практика. Предлагачите за донесување на законот сметаат дека со

нега треба да се создаде „сооднос со општествениот и стопанскиот развој, од една страна, и културата, како основна компонента на прогресот, кон кој се стремиме.“ Еве два предлога за формирање на средствата за културните дејности:

1. Дел од личниот доход од придонесот на работниот однос; дел од придонесот на личниот доход од занаетчиска дејност; придонес од земјоделска дејност; дел од општинскиот данок на промет на мало; дел од пренесени средства од буџетот на општината од претходната година; дел од фондовите за заедничка потрошувачка во работните организации во општината; дел од комуналните такси; дел од фондовите за станбена изградба на стопанските организации и установи и тоа наменски за инвестиции за изградба на домови на културата; придонес од личниот доход од интелектуална дејност; придонес од авторски права. (Предлог од претставникот на Општинското собрание од Кавадарци).

2. Дел од придонесот од личните приходи на сите категории активни граѓани (одредување дел од досегашниот процент на придонесот); процентуално учество на трговијата за потребите на културата (како тесна врска со економските можности на подрачјето); данок на прометот на производите кои служат во областа на културните дејности (радио и телевизиски приемници, магнетофони, грамофони, грамофонски плочи, музички инструменти, издавачка дејност и слично); придонес од авторски права, патенти и технички достигнувања (тука би се акумулирале известни приходи од секакви приредби и манифестации); општински такси на влезни билети од секаков вид приредби (приредби на професионални и аматерски организации, локалите, баровите, циркусите); процент или помош од фондовите за заедничка потрошувачка на стопанските организации; процент или дел од данокот на земјоделските производи — средства наменети исклучиво за развој на културни дејности во месните населби. (Предлог на Културно-просветната заедница на Битолската општина).

ПРЕДЛАГАЧИТЕ на законот се убедени дека со самото свое постоење тој ќе влијае за создавање поинаков однос кон културните дејности во општините, па и во Републиката. Не би се рекло дека тоа верување не е применено од сите, но гласовите дека се не е во законот беа доста силни. Аргументите што тука се изнесуваат не се за потценување, иако не ја побиваат потребата од закон.

Се слушна на пример, дека со оглед на своите можности многу општини навистина правеле и прават речиси големи напори за да ги додржат, а некаде и прошират своите културни дејности. Претставникот на Културно-просветната заедница на општината Прилеп изнесе дека во овој град делуваат следниве професионални институции и се одржуваат следните културни манифестации: градската библиотека, народниот театар, народниот музеј, историскиот архив и центарот за печат и радио, се издава списанието „Стремеж“, секоја година се одржува сликарска колонија и симпозиумот „Мермер“, секоја втора година се одржува Републички фестивал на мандолинските оркестри, потоа Митингот на револуционерна поезија во рамките на прославата на 11 октомври, а освен тоа Прилеп е град до маќин на театрската средба „Војдан Чернодрински“. Големо внимание им се посветува и на културно-историските споменици. Тоа, секако, не значи дека сите потреби се задоволени, зошто, на пример, во Прилеп не е изградена ниту една зграда за потребите на културните дејности, туку сите некако се сместуваат во постојните, стари, некако адаптирани простории, но она што за културните дејности се дава говори за еден однос кон об-

ласта на културата. И за Битола беше речено дека се даваат не мали средства, дека тие постојано раснат, но дека соодветно не расне и влијанието на културната институција во својата средина. Интересни податоци за битолскиот театар изнесува потпретседателот на Општинското собрание на Битола, Кице Најдовски. Пред години, кога Битолскиот театар добивал дотација од 6 милиони динари, тој остварувал приходи од 1,5 милиони динари. Минатата година неговата дотација изнесувала 66 милиони, а приходите само 7 милиони. Значи, дотацијата се зголемила 11 пати, а приходите 4 пати. Тој извлекува заклучок, дека театарот не е примен како порано, дека не се бори како порано за публика, дека нешто не е в ред на релацијата театар — градот.

Слични нешта се констатирани и за други места. Најчест е заклучокот дека она што е вложувано во културните дејности, било да се професионални или аматерски не дало и адекватни резултати. Заради тоа изменувањето на положбата на културните дејности веќе не се бара на упросте на релација повеќе пари — поголеми резултати, не се гледаат едносмерно, само низ материјалната состојба, како нерешени материјални прашања. Сето е многу посложено и потешко, и, ако се говори за навлегувањето на реформата во културните дејности, тогаш треба да се мисли на реконструкција, дури и повеќе од тоа, на корени менувања во културните дејности. Тука останува многу нешто да се направи. Секако, најмногу во тоа ќе се ангажираат културно-просветните заедници, но како иницијатори за сестрано разгледување, со учество на најквалификуваните средини, на состојбата и перспективите на културните дејности. Неопходна е една анализа на она што е вредност во културната акција, да се преоцени она што претставува движење по инерција, или заостанување, колку функцијата на постојните културни институции и дејности воопшто претставува живеење од денес до утре, со минималистички барања кон себе си, без да се осознаваат вистинските потреби на средината.

СЕ ЧИНИ дека на овие собири првпат состојбата во културните институции беше подложена на толку остра критика. Не замарувајќи ги нивните тешкотии, запоставеност во низа години од „одговорните фактори“, негрижата за обезбедување на квалификуван кадар (соодветни школи, академии и слично), повеќемина говореа за цеховската затвореност во културните институции. Според нив, никакви нови финансиски средства нема да им помогнат на културните дејности, ако затвореноста остане. Цеховскиот менталитет е извор на борбата за задржување на постојните позиции, загриженоста за сопствениот опстанок наполно ја заменува грижата за афирмацијата на институцијата, афирмацијата преку резултати. Некои институции постојано го зголемуваат бројот на запослените, смалувајќи ја се повеќе функцијата, зашто се одело на личните доходи. Другите, заради комодитет на запослените, се бранат од менување методот, стилот и обемот на работата, од кое би можеле да резултираат поголеми средства, дури и по цена на стагнирањето на личните доходи. Постојаната борба за опстанокот на институцијата, во кое се ангажира целата средина, која разбирливо тешко може да се откаже од нешто кое веќе е постигнато, ја заматува слиската за нејзината вистинска вредност, за нејзиното вистинско значење и место во средината која ја поддржува, не како вредност, но како придобивка. Буџетските пари се делат, а не се заработкаат, та консументот практично е на втор план. Уште потешко е кога во културната институција работат луѓе што не одговара-

раат на своето работно место. Во анализата за кадровската состојба во културните установи во Битола, можат да се видат поразни податоци (навистина референтите од Битола беа беспоштедни и отворени и заслужуваат признание). Така, од вкупно запослените во областа на културата, ниже образование имаат 60,1%(!), средно образование 25,9%, више образование 6,7% и високо образование 7,3%. Во другите места, исклучувајќи го Скопје, претпоставуваме дека положбата може да биде само полоша. Да не говориме за населбите, или селата.

И на крајот, да се запреме на едно многу интересно укажување, еден противстав на оправдувањата за неуспехот на културните дејности во нивниот однос со консументот, публиката. „Сакам да укажам на една теснотија во гледањето на културниот процес, од која се раѓа цеховштината. Говориме за тоа дека во Републиката имаме 20% неписмени и тоа ни служи за објаснение за малата издавачка дејност, празните сали на оперските и балетските претстави, непосетените концерти и ликовни изложби и така натаму. А забораваме дека секој четврти, петти човек во Републиката се школува, дека се школуваат 350.000 луѓе. Зошто не ја управуваме акцијата кон тој школуваниот и оној што се школува, туку постојано на општеството му тврдиме дека е неписмено. Зошто тие 350.000 не се предмет на културната акција? Гледаме како од

малечко прозорче. Нашиот работник, кој произведува на современи машини, гледа телевизија, го размисуваме како некое просто суштество од кое културните дејности нема што да очекуваат, кој не е во состојба да ја прифати културата, кој нема да троши за културни потреби.“ (Од дискусијата на Душко Поповски, член на Претседателството на Културно-просветната заедница на Македонија). Други дискутанти го дополнуваат размислување со прашањето: „Како да се објасни тоа што нашиите училишта толку малку придонесуваат за формирање сестрана културна личност?“ и извлекоа заклучок дека нашиот систем на образоването во тој поглед е очигледно неефикасен, а одделно дека е нефункционален и страшно скап. Секако, заслужува внимание и мислењето, дека и недостигот на простории на потребното ниво од таканаречениот општествен културен стандард, запоставеноста на потребите на младината од културен живот во свои културни домови, општиот недостиг на сали за се-какви приредби во градови, населби и села, исто така претставуваат една сериозна причина за стеснетоста на функцијата на културните институции и дека управувањето на акцијата кон 350.000 што се школуваат треба да се сфати не само како должност единствено на културната сфера, туку и на целата општествена заедница, преку создавање потребни услови.

Анри Мишо

Мојот коњ

Убав и бел коњу мој (но белината на неговото око е разикава).

Гигантски коњу со занесена глава,
Колку ли е поголема твојата утроба од мојата која ослабнала многу
И твоето огромно срце,
Па твоите мускули што цел ден ме нишаа низ планините.
Висок четириножен брану, многу ме тресеше, валкаше, избезумуваше!
И на крај те ставија во штала,
А јас отидов во постела.

И големото гибање на твојот кас и галоп ме носеше цела нок (како некој обид на лудило да ме грабна)

О ти коњу со глава за борба,
Коњу толку голем,
Ти и не се сомневаш во себе колку е големо моето срце
Можеби си ги чул неговите забрзани чукања, додека удираа во твојата кожа?
Тоа бега, признавам, голем неуморен коњу,
Тоа се плаши, меѓутоа ти денес повторно ќе ме земеш на својот грб изнемоштен и пијан.

Па сепак, не ти се лутам, не!
И ако целото тоа зло може да се сврти кон мене,
Неуморен коњу мој!

(Од француски: Р. П.)

Јован Бошковски

Меѓурепубличка издавачка соработка

КОГА станува збор за меѓурепубличка соработка во областа на издавачката дејност најчесто се мисли на широко објавување на книги од националните литератури во другите јазични подрачја и културни центри на нашата земја. Таков вид „соработка“, или поточно меѓусебно интересирање, одамна постои и само одвреме навреме може да се приговори за неговиот обем или известни задоцнети или недостатни акции. Пред се, самата природа на оваа производствена област, производството на книги, наложува извесен поширок интерес за она што се твори надвор од републичките и националните граници. Богата по обем и разновидна по асортиман, југословенската издавачка продукција, не може да не посвети голем дел и од своите средства и од она што се наречува политика за издавањето на дела од домашни автори, независно од тоа во кој културен центар живеат и на кој јазик создаваат.

За илустрација на ова тврдење, можеме со мирна душа и без ронка лицемерност да изнесеме само некои глобални податоци за ситуацијата во нашиот културен центар. Фондот на преведени книги од српски, хрватски, словенечки и други автори, постари или современи, изнесува можеби цела една мала библиотека, за само две децении, при сета економска сиромаштија на нашите издавачи и при сите други проблеми во врска со преведувањето и изборот на делата што му се презентираат на македонскиот читател. Од друга страна, пак, не можеме да бидеме ни малку нездадолни од она што е преведено и издадено од македонската литература во другите републики. За издавањето на дела од македонската литература, гледано во ретроспектива, постои интерес уште од самите нејзини почетоци. Да ги споменеме само првите антологии на македонската поезија и проза излезени во Љубљана во 1947 и 1948 година, што ги открија за читателите од словенечкото подрачје литературните постигања на еден штотуку ослободен јазик и народ. Со растешето на оваа литература, со појавата на нови имиња и дела, речиси во геометриска прогресија растеше и интересот на другите издавачи. Денес имаме ситуација на еден богат реципроцитет (макар што за формален реципроцитет не може ни да станува збор, зашто едно се можностите на двајца — тројца македонски издавачи, друго на шеесеттина други) во меѓурепубличката издавачка соработка. Може со мирна совест да се рече дека не постои позначајно дело од современата македонска литература, особено од прозата, кое да не е преведено на српскохрватски или словенечки јазик, како и на јазиците на народностите. Да наброиме дел од нив, по секавање,


без претензии дека ги вреднуваме и издовјуваме од оние другите, неспоменатите: роман — „Село зад седумте јасени“ (на српскохрватски и словенечки), „Две Марији“, „И, бол и бес“ од Славко Јаневски, на српскохрватски) „Она што беше небо“ од Владо Малески (на српскохрватски, унгарски и шиптарски), „Под усвitenost“, „Кратката пролет на Моно Самоников“ од Димитар Солев, „Белата долина“ од Симон Дракул (на српскохрватски) „Побратими“ од Јордан Леов (на српскохрватски и словенечки), „Грешна недела“ од Томе Момировски, „Крпен живот“ од Стале Попов (на српскохрватски) „Пустина“ од Горѓи Абациев (на шиптарски), „Солунските атентатори“ од Јован Бошковски (на српскохрватски и словенечки); збирки раскази на Мето Јовановски, Димитар Солев, Живко Чинго; проза за деца од Ванчо Николески, Видое Подгорец, Глигор Поповски, Генади Болиновски, Славко Јаневски. Македонската поезија во прво време и претежно е застапувана во антологиски избори. Со одделни книги претставени се само Ацо Шопов (на српскохрватски и словенечки), Блаже Конески (на словенечки), Матеја Матевски и Петар Бошковски, и со поетски плакети две групи поети во изданијата на крушевачката „Багдала“. Како што се гледа, од списоков што секако не е потполен, една обемна серија книги, макар што може да се најдат во македонската литература уште редица книги и автори, кои заслужуваат да бидат преведени на јазиците на југословенските народи и народности. Но тоа не беше предмет на нашево разгледување, како што, според мене, не е ни главна содржина во поимот меѓурепубличка соработка.

Како поинаку може да се изрази таа соработка? Постојат низа начини и можности. Некои од нив се и реализирани и за нив ќе стане збор.

ИЗДАВАЧКАТА соработка секако треба да подразбира здружување на издавачи во заедничка акција. Во досегашната пракса, задржувајќи се само на оние во кои учествувале наши, македонски издавачи, имаме неколку случаи, во кои се покажа дека таква соработка е можна и корисна и дека во неа може да се најде и економска сметка и културна мисија. Најголема и најтрајна е копродукцијата на група издавачи — „Младинска книга“, Љубљана, „Вук Карадиќ“, Белград, „Наша дјеца“, Загреб „Македонска книга“, Скопје „Форум“, Нови Сад, „Рилиндја“, Приштина — во издавањето на сликовници и други книги за најмладите читатели на сите јазици истовремено. Оваа копро-

дукција овозможување најнапред да се добие евтина книга со користење на исти илустрации, во повеќе бои, а тоа значи редукција на висок дел од графичките трошоци ако секој издавач сам би објавувал такви изданија, потоа добивање на висок европски, ниво на графички изглед со употребата на најмодерната наша графичка техника, која несомнено се наоѓа во Јубљана. Со заедничка грижа на редакцијата, во која имаат свои претставници сите копродуценти, вршен е избор на текстовите, од класиката до современите автори, а илустрациите, покрај користење на странски филмови за некои изданија (на пример за Андерсеновите и Гримовите приказни), доверувани им се на истакнати домашни ликовни уметници. Но, на тоа не се исцрпува културниот рентабилитет на овие заеднички изданија. Во еден дел од овие изданија, во таканаречени „сет-серии“ од десет книги, на иста техника и висок графички ниво, презентирано е литературното творештво на сите југословенски народи и народности, во областа на литературата за деца, во антологиски избор. Така, една сет-сериија е посветена на народното творештво (македонските прилози се приказните „Силјан Штркот“ и „Момчето и лисицата“, илustrатор Јован Петров, еден млад и мошне перспективен ликовен уметник што речиси исцело се посветил на оваа дисциплина од ликовната уметност), друга серија носи наслов „Приказни од НОБ“, јубилејно издание 1945-65, во која се наоѓаат раскази на оваа тема и од авторите од нашата Република Славко Јаневски, Видое Подгорец, Глигор Поповски, Мемед Али Хоџа, Неџети Зекирија, а како илustrатор се појавува пак Јован Петров. Сега се подготвува и трета сет-серија од десет книги, во која ќе бидат објавени одбрани раскази од југословенски автори за деца и во која ќе бидат застапени со свои прилози Славко Јаневски и Неџети Зекирија, а како илustrатор за првпат познатиот македонски сликар Спасе Куноски. Изданијата на оваа копродукциска група најдуваат на интерес и надвор од границите на нашата земја, што може да придонесе и за понатамошната афирмација на литературното и ликовно творештво на нашите народи. Така, веќе двапати се објавува и печати кај нас, во Јубљана, сет-серијата „Приказни на југословенски народи“ за една берлинска фирмa, на германски јазик. Од дејноста на оваа копродукциска група треба да се споменат и некои изданија, објавени на ист принцип, на јазиците на сите учесници, од областа на науката и техниката. Издадени се неколку вредни книги, што можат да се сртнат во многу наши домови како четиво еднакво интересно и за млади и стари, како што се „Нашиот пријател атом“, „Светот на природата“, „Светот на техниката“ и други. Во овие изданија, како копродуцент, од нашата Република учествуваше книгоиздателството „Просветно дело“.

Но ако во овој вид копродукција сепак на некој начин преовладува „практичната“ страна (голем тираж, висока печатарска техника, ниска цена), во некои други копродукциски потфати акцентот беше фрлен на културната мисија што треба да ја одиграат тие заеднички изданија на здружени југословенски издавачи. На тој план има неколку обиди. Надоврзувајќи се на некои поранешни изданија од сличен вид (стихозбирки на Матеја Матевски и Петар Бошковски издадени во Белград двејазично) две издавачки куки од Јубљана („Младинска книга“) и од Скопје („Македонска книга“) почнаа да издаваат поетски збирки во кои истовремено песните се објавуваат на оригиналот на кој се напи-



шани и во превод. Засега, излезени се само две книги: „Везилка“ од Блаже Конески и „Во летни треви“ од Матеј Бор, во препев на Иван Минати и Славко Јаневски. На тој начин, во споредбена презентација, македонскиот и словенечкиот читател добиваат можност да се запознаваат со поетското творештво на поетите на подиректен начин — со читање на оригиналот и преводот истовремено, што е секако подобро отколку да се чита само преводот. Оваа акција за меѓусебно запознавање прошириена е во тријазичните изданија на поезијата, во кои учествуваат четири издавачки куки: „Просвета“, Белград, „Младост“, Загреб, „Државна заложба“, Јубљана и „Македонска книга“, Скопје. Замислена мошне амбициозно — да претстави неколку генерации поети во редовни кола од по четири книги — оваа едиција би требало да биде најзначаен издавачки потфат на планот на издавачката соработка. Досега, меѓутоа, излезено е само едно коло, во кое се застапени Десанка Максимовиќ, Драгутин Тадијановиќ, Иван Минати и Славко Јаневски, а како препевувачи се јавуваат исто така познати југословенски поети, што е исто така една од одликите на оваа едиција: поети да преведуваат свои колеги. Второто коло, што се подготвува веќе подолго време, посветено им е на поетските творци што веќе не се живи: на Сречко Косовел од Словенија, на Коста Рачин од Македонија, на Антун Бранко Шимик од Хрватска и на Бранко Мильковиќ од Србија. За жал, од причини што не се само субјективни, оваа едиција засега нема поголем интензитет — интервалот меѓу едно коло до друго е мошне долг, така што може многу лесно иницијативата сама од себе да згасне, како што, исто така, нешто почнува да се кине и во континуитетот во работата на големата копродукциска акција, за која зборувавме погоре.

Тоа секако покажува дека потребата од соработка на издавачки план е актуелна и дека треба секогаш и одново да се покренува.

Борис Петковски

Томо Шијаковиќ

Роден во Косово Поле 1930. Академија за ликовни уметности завршил во Јубљана. Студиски патувања во Франција, Италија, Англија, Германија, Белгија, Самостојни изложби: повеќе пати во Скопје, Белград, Ниш; 1965, Скопје, со Р. Калчевски.

Групни изложби: учествувал повеќе пати на изложбите на ДЛУМ, СЛУЈ, I, II и III југословенско триенале на ликовните уметности во Белград, како и во странство: Брадфорд, Лондон, Рим, Торино, Нирнберг, Штутгарт, Западен Берлин.

РАСТЕЖОТ на досегашното творештво на сликарот Томо Шијаковиќ е историски условено, суштински поврзано со комплетното предавање на уметникот на времето во кое тој постои и делува. А тоа е, во Македонија, во еден драматичен и немирен порој на промени и на нејзината култура: минатото, сеуште реално присутно, материјално конкретизирано во своите културно-уметнички творби и одразено во свеста на една нација; сегашноста, што е непрекинат процес на дијалектичко менување и укинување на своите сопствени предходни состојби; и низ сето тоа: тврдо-главо, смело и упорно стремење кон иднината.

Првите јавни ликовни манифестијации на Шијаковиќ прикажани веке во 1952 (прва самостојна изложба), открија дека се создадени во духот на еден долг спрема импресионизмот, посебно спрема Мане. Вешто, даровито сликарство, широк избор на теми, мотиви, но и присуство на желба за откривање нови творечки хоризонти. Таква насоченост се движеше потоа кон доближување до нео-импресионизмот, до извесна електрички конструирана ликовност, така што веќе втората самостојна изложба во 1954 година откри некои нови немири: проширување на мотивите, но и натаму со централен интерес за човекот, неговата фигура, лик и психологија, интерес за автопортретско прикажување; потоа тенденции за напуштање на деликатниот колористички рафинман за сметка на поголемата експресивност на ликовниот јазик.

Оваа „предисторија“ на ликовното созревање на Шијаковиќ всушност е колку постепено анулирање на школските формули, толку и делче од една општа линија на развитокот на сета повоена македонска ликовна генерација. Тоа е направсто една шема. Се почнува со фигуративно сликарство, реалистички, импресионистички и експресионистички ориентирано во почетоците и од ваквата базична

ликовност се преземат натамошните ликовни авантури: во вид на поврзување со некои видови на надреализмот, магичниот реализам, потоа со одделни тенденции во апстрактната и nonfigurativната уметност, поврзување со традицијата на еден повисок творечки степен итн.

Експресионистичката ориентација во сликарството на Шијаковиќ е мошне карактеристична фаза од неговото целосно творештво. Развивајќи се и оформувајќи ги своите показатели низ бавни внатрешни промени на уметниковото однесување кон своите теми и мотиви, низ стилско-изразни трансформации на палетата (смирување, отклонување кон студени бои, кон спектар што прилега на одредени подраматични, повознемирени психички состојби (и на формите) деформација, издолжување на облиците на фигурите и на нештата: синтетизирање на обоени плохи и особено нагласување на цртачко — линеарниот елемент), оваа нова насоченост всушност беше почеток на поамбициозен продор во актуелната проблематика на ликовната уметност во Европа. Зачната поизразито во 1955, оваа тенденција се вообличи во текот на 1956 и 1957. Тој период можеме условно да го означиме како „Бифеовско — експресионистичка епизода“ во сликарството на Шијаковиќ. Таа се совпаѓа со еден општ миг во македонското повоено сликарство.

ПРИЧИННИТЕ што ја условија појавата на особениот — некои сметаат — помодниот, артифицијелниот експресионизам на Бифе и на уметниците кои му беа близки или го следеа, веројатно не можеа да ја имаат истата функција кај нас и да предизвикаат соодветни реакции во македонското современо сликарство, во почетокот на втората половина на педесеттите години. Меѓутоа, таа особена бифеовска фигурација: аглеста, геометризирана, линеарно — аскетски деформирана и стилизирана форма: нагласување на тегобното, драматичното, морбидното, експресивно — циничното во изборот и разработката: мисловна, емотивна, ликовна и техничка на тематско — содржинската основа, изгледа дека содржеше во себе некакви потенцијални претпоставки за влијанието што можеше да го произведе врз творештвото на македонските ликовни уметници: веројатно нејзината, повеќе потсвесно почувству-



вана, „допустлива“ модерност (запазување барем деформирана фигурација, извесна — често само првидна — тематска „ангажираност“, актуелност); можеби и нејзината далечна сличност со експресивниот линеаризам, со експресивноста на формата, цртежот, бојата во знатен дел од средновековната, уметност во Македонија.

Се чини дека кај Шијаковик најцелосно, „нај-ангажирано“ се среќава комуникацијата со ваков род поттици. Иако експресионизмот на Бифе е само родствена појава на она што македонскиот уметник повеќе го почувствува во општата тенденција на времето. Морфологијата на тогашниот негов ликовен алфабет е карактеристична. Секоја форма основно е обликувана со шкрт, аглест, остатар цртеж. Од него се родија прекумерно издолжените, аскетски фигури со посебно нагласување на екстремитетите. Главите на луѓето, поставени врз долгиот цилиндар на вратот, изразуваат еден посебен тип. Издолжени се, со нагласено профилирани икосени очи, маркантен нос, предимензионирани усти, а лицето е испресечено со цртачки издиференции детали.

Овој маниер полека ја ништеше својата агресивна експресивна „вертикалност“. Разврската на натамошната творечка еволуција на Шијаковик постепено се изврши во духот на комплексна (некоја ја нарекоа настојување за „вешта компилација“) ликовна изразност. Суштински таа е секвенца од една општа тогашна југословенска ликовна ситуација. Преплетување и судрување на неколку тенденции во рамките на сложена, стилски често противречна и нехомогено елаборирана фигурација, е нејзиниот основен белег. Поранешните морбидно — аскетски деформации со својата пре-нагласена чувствена импулзивност се разложија, но останаа како елемент на неодредена присутност. Шијаковик тргна од секавањето за нив во новото обликување на сега масивни, корпулентни форми на човечката фигура. Сродни со сликите на Вожаревик, во извесна смисла и на Србиновик од приближно истиот период (1957, 1958), делата на Шијаковик вклучија во себе и некаква начелна отвореност за пошироката европска ликовна атмосфера, на пример за творештвото на Е. Пиньон: фигурација чија модерност се оформува низ процес на „преработка“ на мотивот со проучена, естетски осмислена, еспресионистичко-кубистичка обликуваност и трансформација на формите и колоритот. Од ова произлезе „Сечењето“, вкрстувањето на планови, на површини асимилирани во доста широкиот колористички дијапазон на сликите на Шијаковик. Од ова може да се заклучи дека уметникот во своето творечко созревање и осовременување на својата ликовна постапка, се отвори за некои видови на „смирен“ кубизам. Во овие творби на Шијаковик може да се претпостави и некакво начелно доближување до естетско-ликовниот систем на византиското Фреско и иконописно сликарство: во поставување на темата, во нагласената анатуралистичка деформација на формите, нивната линеарна ограниченошт и, воопшто, „иконичност“ во обликување на мотивот — особено на човечката фигура и лик. Во ваков хетероген ликовен јазик се вовлекоа извесни манири во предавање на детали, што со својата пре-нагласена декоративна стилизираност и диспропорција, делуваат понекогаш ликовно дисхармонично со целината на делото (гротескно зголемени прсти, хипертрофирани делови на телото и слично). Извесен период потоа (1953, 1959) се јави како етапа на натамошна разработка и дообликување на некои од порано присутните тенденции во полифонијата на сликарството на Шијаковик. Експресијата на формата и колоритот останаа извесно време и најтаму основно ткиво врз кое се градеше сликар-

ството на Шијаковик. Меѓутоа, во неговата атмосфера се повеќе се провлекуваат елементи што го доближија до извесен вид надреалистички обоеан ликовен израз.

БЛИСКАТА до надреализмот сликарска етапа на Шијаковик е амбивалентна според своите надворешни формално — стилски белези. Тоа е фигурација подложена на веќе користената трансформација во еден поранешен период и ситуациски пресврти во содржинската атмосфера, различни во скоро секоја одделна ликовна творба на уметникот. Таа основна содржинска пластиична атмосфера во сликите на Шијаковик од тој период (1959, 1960, 1961) е сновидечка, нестварна, имагинарна, „невозможна“ за една објективна логика. Тегобни, морбидни, филозофско-морализаторски тенденции во овие слики, се сменуваат со нешто по-поетични, лирски, алузивно — симболични опстановки. Надворешно тоа се ноќни предели, ноќни амбиенти на градови, на неопределени пејсажи со одвај нагласеното присуство на човекот — визии на нешто што ја притиска потсвеста на уметникот, визии на убиствено морничавата пустош што ја создава војната („Сонлив град“, 1960, „Темно поирање“, 1961, „Гледање во темно“, 1961, „Бели штаки“ 1961 итн.).

Спонтано и задржувајќи внатрешни содржински, мисловно-емоционални врски, со надреалистички обоените дела на Шијаковик, се јавија и неговите први апстрактни творби. Уметникот и во нив се обиде да изгради спектар сложени внатрешни пораки, предадени со широк регистар специфични ликовни обликувања. Во дел од апстрактните и nonfigurativите творби на Шијаковик се изградија необични формации на облици, што алудираат на нешто органско, но надвор од логиката на секојдневните нешта; визии на структури што се чинат како секцирање во внатрешната структура на материјата. Чудни, наизменично деликатни и морбидни консталации; рафинирано ускладени, со фантазија во формата, обликувани, растворени или цврсто ограничени, разновидно обоени плохи, се вкрстуваат и поврзуваат со меко извиткани линии, слични на пајажина, мрежи итн. („Точка за допир“, 1961 и др.). Потоа апстрактните истражувања на Шијаковик се насочија кон поголема „аскетичност“ на сликарската фактура, редукција на изразните средства, се до прагот на темна монохромност, во која како да се гасеа живите сокови на ова творештво (1961, 1962).

Во текот на 1962 и 1963 се насетија нови настојувања во сликарството на Шијаковик, всушност зачеток на најзначајниот период од неговото досегашно уметничко егзистирање.

Причини од естетски и вонестететски и психолошки карактер, предизвикаа кај Шијаковик едно повторно интересирање за преставување на фигурана: разбрана не само како сликарско прикажување на фигурата на човекот или на некој предмет, туку и како внесување во структурата на делото пошироко разбрана предметност, дури во својата „натурална“ материјалност.

Така, во творештвото на Шијаковик се зачна формирањето на една поиздиференцирана свест за суштината, за смислата на феномените и поимите: национално, национален амбиент, национална култура, уметничка традиција — за подрачјето, географско, биолошко, етничко, културно и уметничко на Македонија. Во почетокот тоа е конгломерат на идеи, емоции, сознанија, определби со мошне аморфна иако амбициозна и нова структура во естетско — ликовна смисла. Со неа се означени

творбите од крајот на 1962, потоа 1963 и најголемиот дел од 1964 година. Во првите творби од овој период, врз поранешните основи (некогаш и врз постарите слики) на ликовното дело, со запазени битните поранешни колористички белези: се проектираат ликови и предмети од националниот амбиент. Вакво „читање“ е овозможено со низа колористичко-формални детали, што Шијаковик им ги приопштува на своите претстави за да ја нагласи таа нивна особеност. Композицискиот распоред на човечките фигури, предавањето на предмети итн. според својата структура очигледно презеде некои основни иконографски шеми на византиското сликарство или се инспирираше од нив. Покрај човечките фигури и ликови полека се јавија елементи за градба на посложени ликовни опстановки; тие презедоа улога на декоративни симболични детали. Постепено во материјалната структура на сликите, сега обликувани и врз цврст материјал, се јавија и „додатоци“ на друг материјал: во вид на релјефни „колажи“ од метал, дрво итн. Ликовната синтакса, користена во обликувањето на фигураните, му припаѓа на еден пластичен јазик, чии формални елементи се близки до некои особености на народната и наивната уметност, со некои манири на фламанските примитивци. Основно, тоа се ликовно понекогаш недоследно стилизирани форми, доста заоблени и корпулентни, а нивните контури често се линиски чисто диференцирани. Самиот колорит е предаден со „народска“ гама. Темите и насловите на овие дела се алузивни, метафорични, симболични или изразуваат некој апстрактен поим.

НАЈЗРЕЛИТЕ остварувања во оваа прва со традицијата поврзана сликарска фаза на Шијаковик, настапаа главно во 1964 година, а најизразита меѓу нив е сликата „26 јули 1964“. Во ова дело е содржано бавното продирање на златно-жолтата боја, на вешто предадената патина што постепено ги заменува поранешните колористички вредности (сивата, зелената, сината, темно земјаната, црвената); на особениот ликовен репертоар, наспоредно преземен од средновековното сликарство и народното творештво; симболично — декоративната функција на апстрактни геометриски форми и распоредот на сите составки на композицијата (меѓу нив и човечките фигури) во една хиерархиска структура: според внатрешното чувство на уметникот и според формалната композициска диспозиција.

Меѓутоа, физиономијата на ова сликарство се уште содржеше естетско — творечки компромиси и недоследности. Свесен за недоискажаноста на своите нови творечки проекти, Шијаковик стори огромен напор во последните години: до максимум ги отвори своите рецептивни способности за влијање не само на битните особености, туку и на флуидностите, деликатните нијанси, „сфуматури“ во движењето на естетската мисла, на естетската свест што го следи и осмислува современото ликовно изразување. Подложувајќи ја, притоа, својата личност на тегобната и морничава дилема за определба меѓу одминатото и она што е сегашност и она што доаѓа, Шијаковик излезот на своето творечко реализирање го насетува и бара најмнгу во фанатичната и болна чувствителност за димензиите, за пулсациите, за токовите на животот во кој се исцрпува неговото физичко и духовно постоење. Тектониката на внатрешните немири и движења на психичкиот живот на овој уметник се производ на драматичната и невралгична конфронтација со широчината на поттикот на кој таа е подложена. Рафинирано проучувани, колку интуитивно, толку и рационално опфатени, Шијако-

вик ги асимилира и анализира како метафори за суштината, за условите на постоењето на современото и актуелното. Психологијата на Шијаковик е показ за Сизифовиот напор да се сознае, а потоа и „зароби“, материјализира димензијата на времето што постојано се движи; да се запази и овековечи мигот што го живее уметникот во материјалноста на своето дело.

Тука е присутен стравот од опасноста да се остане „зад епохата“, да се остане исклучен од нејзините особености, да се пренебрегне нивната пластична равенка. Притоа, Шијаковик се повеќе ги чувствува не само на еден несвесен и посреден начин, туку и како свесно определување и настојување, потребата и логиката за особен вид духовна и уметничка врска со минатото: како своевиден катализатор, како елемент на рамнотежа, точка на опора во морничавата и трагична стварност за нетрајноста на нештата, па и на уметничките вредности.

МЕЃУТОА, чудесната симбиоза во сложената пластична реалност и потфатите на Шијаковик: меѓу традицијата во македонско — византиско-фолклорно-ортодоксната варијанта и современото во структурата на едно урбанизирано и техничизирано постоење, што ја обележува цивилизацијата на нашиот век и климатата што владее во последните години во ликовната уметност, има во оваа последна етапа на неговото творештво (по 1964) и свои битно пластични, ликовни условности. Внатрешните причини за нив ги одбележав во основните определби за личноста на уметникот и на неговата филозофска-естетска ориентација и на средината во која тој делува, на атмосферата во која тој создава. Меѓутоа, постојат некои иманентно ликовни, пластични погодности за таква осмоза меѓу разни творечко — ликовни епохи. Македонската ликовна уметничка традиција открива необична ингениозност во своите изразни типови, неконвенционална е и несопирлива во својата пластична имагинација. Така, некои откритија во ликовната уметност на нашиот век: колажот, комбин-пејтингот, слика — релјеф, асамблажи итн., со извесно упростување на работите и условно споредување, не се исклучени и во македонската средновековна уметничка клима. Пластичните додатоци, релјефите во сликата-иконата, „колажи“ на скапоцени метали и камења итн., се чести појави во неа, иако во овој случај причината за нивното присуство е пред се религиозна. За сензибилноста на уметникот ова создава уште една претпоставка за средба на два временско — просторно и духовно — естетски дистанцирани светови и е претпоставка за создавање на нивната заемна рецептивност во конкретноста на уметничкото дело.


Основниот творечки проблем е, значи, естетско — пластичната осмисленост и оправданост на вакви сложени меѓусобни интерференции. Безразлично дали опфаќа во своето дело прецизно идентификувана тема или нејзиниот метафорично — симболичен еквивалент, дали досегнува до некои апстрактни и филозофски опсервации за човекот, Шијаковик, во своите творби од последните години, нагласува една основна ориентација. Пластичната структура на делото се претвора во материјализирана легенда, расказ, историја, често вознемирана и набиена со притаени звуци.

Строго, со пуританска пиктуралност, аскетски здржана во својот колористичко — формален репертоар; настојување за целосно предавање на уметниковото „јас“ во структурата на уметничкото дело; барање пластични, формални решенија што ќе бидат рамносилни не на голото сиже, на пред-

метот, туку напор да станат нивен духовно-уметнички еквивалент; претворање на секој елемент во структурата на ликовното дело во носител на неодмерливо, скоро фаталистичко присуство; горчлива, темна тишина, недвижење; некаква имагинарна, метафизичка, посредна присутност на човекот, во полното осуство на што и да е биолошко, „чувствено“ — такви се основните атрибути на климата што е асимилирана во делата на Шијаковиќ прикажани на заедничката изложба со Ристо Калчевски во 1965. Семантичкото и гештатлистичкото толкување на овие творби рискува да не се извлече од амбивалентни определби. Панорамата на „информации“ што ги нудат овие дела на Шијаковиќ е сложена, и сака да се искаже за некои судбински ситуации и дилеми на современиот човек и на неговата епоха: оние што уметникот ги чувствува како такви и онака како што уметникот ги сознава и ги прави сопственост на својата личност. Ликовно структурираниот јазик на овие творби, чија внатрешна носивост се обидов да ја прикажам, се претставува како сложена пластична композиција. Врз здрвени темно обоени плочи се формираат монтажи или асамблажи на хетерогиени детали: релјефни додатоци, врежани елементи извлечени од современата секојдневна „иконосфера“: испреплетеност на цифри, знаци, амблеми во спрег со строги, колористички здржани плохи (доминација на црната, златно-жолтата, сиво-сребрената, црвената итн. бои). Далечните алузии на човечка фигура или предмет се искажани со „фильтрирана“ геометриска стилизација на контурите: преземаат често алузивна, „ребусна“ прикриена функција, монтажи на идеи итн. („Човекот некогаш број“, „Слика 9“, „Слика 12“, сите од 1965 итн.). И во сите нив, во нивната пластична клима, може да се „прочита“ некакво „секавање“ на традицијата, некогаш поочигледно, некогаш во некаков „транспониран“ вид.

НЕКОЛКУ подоцнешни творби со истите основни технолошки ознаки: дрвени или поточно од дрвен материјал плочи, колористички унифицирани и со „нетрадиционални“ бои, на Шијаковиќ од втората половина на 1965, претставуваат навидум неочекуван продор на пластична клима што се чини „надворешна“, на веќе поставената шема на развитокот на неговата уметност. Врз бели, колористички стерилизирани површини, чија унифицираност понекаде е развиена со и порано користените пластични додатоци на разновиден материјал (нивната поранешна утилитарна функција, како и во поранешните дела, е анулирана и преобразена во обид да преземе есетска функција), се проектираат ликовни епизоди засищани со и денес актуелните тенденции во пастичните уметности.

Тие основно и припаѓаат како далечно следење на белезите на дадаизмот и надреализмот, најмногу на „поп-цивилизацијата“ и на сиот продор на новата индустриска, механичка технологија во традиционалната структура на ликовното дело. Появена по венецијанското Биенале од 1964 година, оваа ликовна фаза на Шијаковиќ веројатно е повлијаена од насоките што таму се и официјално „посветени“. Врз белите површини на своите пластични монтажи или комбинирани слики Шијаковиќ пренесува отисоци на разновидни сериски, механички умножени репродукции во колор на ликови, фигури, предмети итн.: значи елементи из-



влечени од нашата секојдневна пластично — визуелна панорама. Нивниот избор е често интенционален во алузивна смисла. Односите со оваа „мекарт“ постапка се отиснати врз површините, така што да се преиначи, дотера нивната дотогашна типографско-печатарска форма и му се придава извесна нежност, лиричност, мекост и флуидност на облиците. Овие монтажи, запазувајќи ги овие основни белези, искажуваат понекогаш елементи на алузии на некои социјални феномени, со некаква неодредена блага иронија („Хиерархиски ред“, 1965, „Портрет на девојка“, 1965, „Попладне со телевизија“, 1965, „Во честа на столиците“, 1965). Изложени во Рим и во Торино (1965—1966) овие творби на Шијаковиќ предизвикаа изненадување и остра критичарска полемичност со нив. Се чини дека во неа беа присутни нетolerанцијата на фактот во една привидно „задоцнета“, „нонагиорната“ средина, да се постигне инвентивно, одмерено, ако ништо друго: интелигентно и вешто асимилирање на некои најактуелни ликовни појави. А и во овие дела (пет на број) остана присутна некаква ускладеност, извесен рафинман и сентимент, со кои остануваат поврзани, барем далечно, со една пошироко разбррана медитеранска ликовна традиција.

Веќе во крајот на 1965 и почетокот на 1966, Шијаковиќ отвори нова страница на своето творештво. Делата настанати во тој период, не особено многу на број, се чини дека ја „заборавија“ белата епизода на Шијаковиќ и се органски поврзани со

делата од крајот на 1964 и почетокот на 1965. Првично, тоа е и сродна пластична структура. Дрвени плочи, скоро истата според колористичките особини темна обоеност на основите, релјефни додатоци или вдлабнатини итн. Меѓутоа, овие нови асамблажи, комбинирани слики, се сега мошне ликовно „поелоквентни“, поекстровертна е нивната мисловна и емоционална порака, намалена е картизијанска строгост и шкртост на атрибутите; нешто е позвучна, поразновидна колористичката дотераност; вметнати се нови по форма и по социјално — утилитарниот круг на кој порано му припаѓале „реди — мејд“ додатоци (печати, кугли итн.); запазени се гравирања, врежувања на броеви, имитација на стари алфабети, други видови знаци и емблеми и слично. Овие творби беа прикажани во 1966 во Нирнберг, Штутгарт и Западен Берлин. Критиката ја разбра сложената атмосфера во која се создавани овие дела. Можеме да се согласиме со мислењето дека е тоа симбиоза на византискиот ликовен репертоар и една актуелна ликовна ситуација.

ОЧИГЛЕДНО е дека во творбите на Шијаковиќ од 1965 па наваму, нишките што ги поврзуваат со традицијата се претопуваат во една нова, поамбициозна синтакса и симболика на пластичниот јазик, се повеќе паралелна со времето во кое живееме. Како насока таа е дел од онаа тенденција што во Европа е наречена нов реализам. Според Пјер Рестани таа е европски одговор на појавата дека откривањето на урбаниот фолклор доби изглед на вистинско открытие. Под неговата власт новите реалисти (Арман, Рајс, Дел Пео итн.) не принудија да го гледаме дадаизмот во поинаква светлина. Овој врв на уметничката негативност одеднаш се исполни со позитивна смисла. Симболите на антиуметноста, реди — мејд на Дишам и колажите на Швитерс, станаа основен поттик и елемент на нов изразен репертоар. Меѓутоа, и во случајот на Шијаковиќ се докажува особеноста на актуелната европска и ликовна ситуација што ја разликува од американската: фактор, чија суштина, се чини, не е разбрана достатно од југословен-

ската ликовна критика, што ги вреднуваше творбите на македонскиот сликар: тоа е очигледноста дека европското културно наследство, покрај се што може да има во него одбивно и свенато, им дава на сликарите што го прифаќаат или што му се подложни едно дополнување, една способност за дистанцирање. Таа, кај најлуцидните, дозволува продор во суштината на проблемот, една оформеност на мотивот погодна за највисоки остварувања.

Во двете последни години (1966—1967) дијалектиката на уметничките остварувања на Шијаковиќ се подлабоко ги афирмираат овие процеси. Творештвото на уметникот се повеќе му припаѓа на актуелните ликовни потфати, низ кои се афирмира најдрската новина, экспресивниот и пиктуралниот карактер на таа нова форма на сликарството, што може понекогаш да ги нема повеќе изгледите на сликарството, но останува длабоко врзана со пиктуралниот и фигуративниот свет. Уметнички третирајќи го „објектот“, скулпто-сликата, асамблажот (што се поадекватни или можни ознаки за сегашните творби на Шијаковиќ) не е која ѝ да е личност, која ракува со кој и да е објект: уметникот е пронаоѓач и производител на една пластична предметност, направена од повеќе предмети (последните творби на Шијаковиќ комбинираат дрвени тродимензионални структури, со дрвени, пластични метални додатоци: жици, цилиндри итн.), што прикажуваат предмети, е прикажан со предмет, го замествува предметот или објектот со предмет. Накусо, кај Шијаковиќ среќаваме создавање на дела и облици, структури во тродимензионална пластика, што иако не се некоја слика, се претставата, дури преобразен модел за самата материја на моделот што го прикажуваат и на неговиот знак. И оваа фигура — објект — слика може да содржи делови сликаны во класичната смисла на зборот или претставувани со грубата предметност на објектот.

Во последните дела на Шијаковиќ постепено исчезнува дури и бледата преработка, трансформираниот приказ на фигури, предмети, нешта. Испечнаа цифрите, знаците, амблемите. Структурите на овие скулпто — слики, кумулираат разновиден материјал во кој постои чиста, геометриски, индустриски дотерана форма. Бојата на основите е црна, а во сосема последните дела бела или друга светла колористичка вредност. Врз таа шкрта матрица се искачува пораката со деликатни наноси на мали парцели бои „нетрадиционални“, туку „индустриски“. Цела серија од овие творби го носат името „мусандра“. По својата материјална оформеност, често мошне очебијно, ја индицираат својата поврзаност со ваков сакрално — религијски објект. Содржат некаква мистична, култна, тотемска клима; ја содржат до прецизни атрибути (асоцијација на свеќи, ниша, олтар, дим и сл.). Меѓутоа, во некои од нив оваа визија на уметникот бара нови хоризонти. Сеуште премногу асоцијативната ориентација, сега се свртува кон нова мисловна, филозофска, психолошка насоченост на уметникот. Некои објекти на Шијаковиќ: во одделни од нив уметникот го интегрира звукот со помош на електромоторни емитувачи, одразуваат силна поврзаност веројатно со вселенските амбиции на човекот. Овие и вакви симболи, преземаат на себе и една нова функција: да бидат интегрирани во модерните архитектонски аргументи како „тотален“ естетски „мебел“, како објект на посебно естетско „уживање“.

И доближувајќи се до она што го реков во почетокот, ќе заклучам: оваа зашеметувачка, немирна, често растроена, но упорна насоченост на Шијаковиќ почва со совладување на историскиот континуитет, прави од нејзината уметничка личност еден вид сликар полн со особеностите на уметничкото суштствување на нашата епоха.

Стојан Тарапуза

ПОРТРЕТ

МЕЧ сум
Размегуван
Молчам
Вистината
Вс мислите ја колчам
И патувам
Патувам и раснам
Со крвта на времето
Да сраснам.



Кирил Бујуклиев

ЗА ГРОМОВИ СЕГА КОПНЕАМ

Како ли се најдов сред тишина штура
збунет робинзон и слеп за времето што плови
На овој крстопат можеби ме донесе бура
па ете скршен сега сонувам за пловидби нови

Ќе имам ли сили така страсно да се нурнам пак
во лудите витли Во хаосот од пламени
Ќе можам ли повторно да бидам и човек и зрак
што ќе ги отвора заспаните цвека осамени

Капнат сум и болежлив а се уште многу желен
за Валеријана — таа билка што се движи
што извира како музика од водоскок зелен
таа мома таа песна што е лек за сите грижи

Ќе можам ли не знам еден ден до неа да стасам
и в срце да ја бакнам Како верник да клекнам
пред звуците нејзини Светот од зла да го спасам
и со љубов чиста подводните карпи да ги смекнам

Скршен не сакам на овој крстопат да векувам
да чемреам ослепен и пустиник да бидам
од тишината што боли треба да се лекувам
сонуваните брегови и на јаве да ги видам

За громови сега колнеам ако силни можат
да треснат во крвта и пожар звучен да кренат
Семожни нешти и без мене во светот се множат
ама мојот збор е живот и за челата што венат

Изложен на испарување долго чекам тука
Мртвите сопатници веќе воскреснуваат
од океаните Мракот започнува да пушка
Во водата солена раните ми зараснуваат

Наскоро и други ќе дојдат некои промени
можеби и звездите во венец ќе се сплетат
По сината шир прастари се лулаат спомени
и верувам има молњи што за мене ќе се сетат

Ќе соберам сили и низ бескрајот ќе јурнам
кон височините во вселената ќе летнам
ако можам И во огнени води ќе се нурнам
па некаде мора и Валеријана да ја сртнам

Тишината мрда веќе бранови доаѓаат
робинзоне си велам олеснува бремето
Светлосни акорди во просторот се раѓаат
Колку божествена е симфонијата на времето.

ПРАЗЕН ВЕТЕР ПО ОГНОВИТЕ

VIII

Нема веќе ништо наше заедничко нели
алергичен станав кон твојата гнила лика
Вистината тече како бистра вода што не дели
и морам да се вратам кон крвта што ме вика

Крестосувај каде знаеш заразувај и птици
и среки туѓи заматувај и гранки крши
макар што злобите твои за светот се само трици
играј си така кралице на смрдливи мрши

Лудувай колку сакаш шуми кога мракот паѓа
оргините твои празни ич нека не стивнат
Во молите жили чинам нова светлина се раѓа
а пламени жизнени во срцето ќе вивнат

Ноќва жено ја завршуваам оваа поема
оти не ми треба таква билка што не цвета
веќе се е јасно — ништо наше заедничко нема
живите и мртвите се два различни света.

Ксенија Гавриш

Цорцо Нурицани

„Во една синтетична форма, во оваа книга посветена на Македонија, изнесена е вистината за Македонија и тоа на еден објективен, достоен начин. затоа оваа студија на Ц. Нурицани спаѓа во редот на најзначајните публикации за Македонија издадени во Европа“.

(Христо Андонов — Полјански во приказот „G. Nurigiani, La Macedonia ieri e oggi“, списание „Историја“, 1967, бр. 1)

БЕЗ страв од претерување за Цорцо Нурицани може да се рече дека е необична, ретка фигура во нашево современие. Во епоха на специјализацијата малку се луѓето кои со еднаква длабочина навлегуваат во различни области на духовното творештво, кои постојано ја негуваат во себе младешката љубопитност за вечно променливите појави на животот, неуморно го свртуваат погледот кон она кое го носи новиот ден без оглед на тоа колку години стојат зад нив. Зад Нурицани се седумдесет и пет. На 23 септември оваа година ќе го слави седумдесет и шестиот роденден. Зарем е тоа вистина, се прашувате вие кога знаете дека во овој момент тој ја подготвува петтата книга на своите „Видени и запознаени“ (првиот том излезе во 1965 година), го пишува портретот на поетесата Џулиета Ливраги, печати две драми, работи над книгата „Македонскиот творечки гениј и човештвото“, туку што станал директор на едно списание, член е на едно меѓународно литературно жири, го почнал македонско-италијанскиот речник, се среќава со познатите, држи предавања, редовно ги следи одгласите за своите последни дела во италијанскиот и другиот печат? Свесен за својата неверојатна виталност Цорцо Нурицани нема комплекс на години, тој се гордеј со нив, во разговорот се поигрува со констатацијата „Јас имам 75 години“ и блескаво ја продолжува својата долгогодишна творечка дејност, за која во еден „приказ посветен на излезениот минатата година негов Италијанско-македонски речник се вели: „Речиси сто и повеќе книги и тоа сите интересни, сите фалени од критиката. Сто и повеќе книги кои одат од филозофија до расказ, од театар до кино, од биографија до размислувања, од портрети на славни луѓе до есеистика“. За Нурицани во овој момент едноставно е рано да се употреби една таква ефектна фраза, која би прилегала за многумина видни творци на негова возраст, како пример дека „со успех го приведува кон крајот своето обемно, големо дело“. Тој како да ја поседува тајната на вечноста и воопшто не може да се предвиди, да се назре тој крај. Нурицани има толку многу планови, што изгледа, според обичните мерила, дека е потребен уште еден човечки живот за да се остварат. На прашањето како ја објаснува својата толку плодна активност

тој одговара: „Со моето здравје, секако. Со умереноста во животот, што не значи дека не сум се радувал и живеел како и секој друг човек, не лишувачки се од ништо што е човечко. Од детството во себеси сум чувствува некаков творечки пламен, а можеби е тоа некоја суетна амбиција. Освен тоа, многу сум читал. Многу патував. Ја имав ретката среќа лично да се запознаам со такви луѓе како Максим Горки, Ремарк, Стефан Цвајг и други. Јас сум еклектик. Одбирај од се она што е најубаво, од историјата, правото, литературата. Освен тоа редовно работам. Со години јас од никаде не добивам плата туку се издржуваам од пишување. Мојата професија е публицист, новинар. Сум напишал повеќе од 3.500 статии.“

— Вие особено се интересирате за Македонија. Што Ве привлекува кон таа тематика, го прашав Нурицани потсетувајќи го дека во еден приказ е наречен „defensor macedonum“, „македонски заштитник“, а дека во Македонија неговите трудови „Македонија вчера и денес“, „Италијанско-македонскиот речник“, портретите на видни македонски писатели, културни работници и општественици се примени со особено внимание и признателност.

— Со македонското прашање се занимавам уште од 1913 година. Тогаш, како студент, служејќи се со документите и податоците со кои располагав, напишав една статија за македонското прашање. Во 1933 година ја објавив книгата „Македонија во италијанската мисла“ (печатена во Рим) и „Македонската трагедија видена од Рим (печатена во Софија). Секогаш ме импресионирало херојството на македонскиот народ, но, дури откако ја посетив Македонија, откако ја видов и разговарав со стотици и стотици луѓе ја сфатив целосно вистината за неа, нејзината државност, феноменот на постоењето на една преродена Македонија. Македонскиот народ по својата мачна историја, која сеуште трае во другите делови на земјата, сега има толку силно национално сознание, што никој не би можел да го расколеба. Тоа импресионира. Се обидов тоа да го прикажам во „Македонија вчера и денес“ (1966). Од контактите со македонската младина можев да констатирам дека е таа пламена, високо патриотска и тоа е гаранција за иднината на Македонија. Моето спознавање на вистината за Македонија дошло постепено и нема ништо чудно во тоа, што пред повеќе години јас поинаку сум го гледал таканаречениот „македонски проблем“. Јас ги признавам условнос-



тите на времето, средината, настаните. Сега Македонската држава е факт и факт е националното, ясно определено чувство на Македонците. Оние што ме критикуваат за недоследност би сакале да ги затворам очите пред историските факти, историските промени, како што прават тие. Тие живеат во илузии и не се во состојба да гледаат со отворени очи. А јас би им порачал дека откако постои светот не постои човечко срце што било завладеано со сила, а камоли еден народ да може да се натера да мисли и чувствува по туѓа желба. Тој народ денес, — тоа го истакнав и во предговорот на Италијанско-македонскиот речник — повеќе од било кога ја чувствува и ја сака својата земја во звукот на националниот јазик. Јас го сметам македонскиот јазик за еден од најмелодичните словенски јазици и, работејќи над речникот сметав дека запознавањето со јазикот на кој зборуваат два милиони Македонци, ќе биде од корист за Италијаните, а на Македонците исто така ќе им послужи како корисно помагало за изучувањето на италијанскиот јазик и за поблиското запознавање на една културна традиција, со која во сите изминати векови биле во допир.

— Вие добро ја познавате Бугарија, имате многубројни пријатели во таа нам соседна земја. Што мислите за великобугаризмот како појава?

— Сум забележал дека малите народи, кога ги прават првите чекори за да ги настигнат големите, покажуваат еден особен, просто болен патриотизам. Ниту бугарските комунисти, како што покажуваат последните настани, не се лишени од шовинизам, иако знаат дека таа нивна теза лежи на погрешна основа. Јас сум убеден, сепак, дека великобугаризмот не ќе има уште долг век. Македонскиот народ постигнал веќе толку големи успеси во науката, уметноста, литературата, во изградбата на својата земја, кој е свесен за својата славна историја, минатото, веќе е познат во светот, дури и попознат од многу народи кои порано се здобиле со своја државност. Македонскиот народ може со гордост да ја гради својата иднина. Уште еднаш ќе кажам дека најмногу верувам во младите македонски луѓе и дека иднината ќе овозможи Македонија да му покаже на светот за што се таа има сили.

— Списокот на вашите дела е многу голем. Сепак, која своја книга најмногу ја цените? Ја ставате пред другите?

— Онаа, за која верувам дека ќе остави трага во европската литература. Насловот е „*Visioni e precetti di vita*“ („Визии и правила на животот“). Таа содржи пет илјади афоризми. Сите се плод на моите размислувања за животот и човекот. Не настанале одеднаш, туку постепено. Одсивот за таа книга, објавена 1961 година, е повеќе од ласкав. Доживеав да ме наречат „последниот енциклопедист“ и не можам да кријам дека сум радосен.

— А, кое дело ви е, така да речеме, најмило, најскапо, кон што најмногу сте приврзани?

— Нема да верувате, но тоа се моите драми. Имам досега три отпечатени драми и уште десет во ракопис. Готови се, но јас толку сум зафатен со други работи што уште не сум нашол можност да ги отпечатам.

За Нурицани досега пишувале неколкумина публицисти, неговото име го споменуваат енциклопе-

диите, како „Кој е кој во Европа“ (Брисел, 1967) и други. За последното дело, Италијанско-македонскиот речник веќе се објавени многубројни одсиви речиси во целиот италијански печат, а веќе почнуваат да се јавуваат рецензии и во другите земји. Кај нас за Италијанско-македонскиот речник во „Нова Македонија“ (на 7 јануари оваа година) Тодор Димитровски напиша голема статија под наслов „Едно значајно издание во странство“. Помеѓу другото тој вели „Речникот на Нурицани претставува засега најсеризен обид да биде претставен еден странски јазик кај нас, на македонски јазик“. Помеѓу многуте други да го цитираме и приказот објавен во публикацијата на Агенцијата за информации за печатот „Relazioni Arte“. Во приказот се вели: „Овие денови излезе од печат Италијанско-македонски речник. Се работи за првиот дел на едно ново дело на проф. Нурицани, неуморен хуманист и деец на литературата и уметноста, по кое ќе дојде, да се надеваме брзо, и македонско-италијански речник. Секој не е во состојба да се нафати со составување на речник. Тој трпелив, упорен труд се компензира можеби само со вербата дека со него се помага на еден народ, по бројност мал, кој се разбудува од летаргијата и од ропството, за да му се овозможи подобро да ја запознае италијанската култура, а преку неа и светската култура... Што да се каже за тој убав речник, едно прецизно и чисто направено дело, на повеќе од 750 страници? Би требало премногу да се навлегува во полето на филологијата за да се направат заклучоци и пофалби што речникот би ги заслужувал. Да се ограничиме да кажеме дека тоа е дело потребно на мнозина и од кој и италијанската култура има потреба за да биде разбрана од новите македонски генерации. Тоа е дело кое создава врски помеѓу народите, кое зближува, обединува...“



Илхами Емин

Со или без литература

ЕВЕ едно прашање околу кое со години се кршат копја и пак се останува нерешливо. Филмот во својата досегашна историја при секој обид да се спаси од литературата испаѓал смешен, зашто морал повторно да бара излез токму во неа. Еден посебен медиум наречен седма уметност навистина не знае дали може без директно мешање на литературата однадвор да ги оствари сите свои креативни можности. Сите обиди големиот еcran сосем да се ослободи од литературата завршуваат безуспешно. Зашто се покажувало дека во основата на секое и најзначајно сценарио се крие литературата. Па дури се оди и потаму па се вели дека оној сценарист кој најмногу сака да мисли само филмски кога го пишува своето најдобро сценарио всушност ја создава својата прва литературна творба, која може но не мора да биде и печатена по филмувањето.

Тоа е прашање околу кое и писателите и синеастите вечно спорат. Првите сметаат оти вистински уметнички филмски остварувања можат да се создадат единствено ако се поткрепат на големи литературни дела, додека другите се на мислење оти вистински големи филмови се создаваат само ако бегаат подалеку од големите литературни дела и ако бараат оригинален, своевиден филмски изразен баѓаж. Меѓутоа, и едните и другите се лични и не толку искрени во признавањето дека едните без другите не можат, ако се сака остварување на што и да е позначајно во областа на филмот. Добриот адаптатор никогаш (ретки исклучоци се можни) не може докрај да ги согледа специфичните барања на седмата уметност, како што поголемиот број синеасти секогаш не се свесни дека дијалогот во вистинската смисла на зборот е креативен чин на кој може да му дорасне само искусен писател.

Но од безброј прашања што излегуваат при поставувањето на релацијата филм — литература ќе го извлече само она што се однесува до изборот на литературното дело за екранизација и неговиот конечно филмски облик.

Интересно е дека најчесто од послаби литературни дела се создавани подобри филмови, и обратно, од добри литературни дела поретко се создавале исто така добри филмови. Во што е тајната? Пред се, адаптаторот на поосредното литературно дело нема големи проблеми. Тој не е под притисок на величината на писателот и неговиот стил, така што при барање на специфичното филмско од послабото литературно дело исфрла се што нема да му послужи на визуален план, додека пиететот спрема одреден писател не му дава таква голема слобода, заради што често се раѓаат слаби адаптации. Па сепак сме имале случаи кога и од големи дела се создавани големи филмови. Во последните случаи секогаш се

работело за такви големи режисери кои знаеле да не му се покорат на големото литературно дело, туку од него да земат само толку колку што им е најнеопходно за чистиот филмски потфат. Значи, големите режисери како што можат од осредниот текст да извлечат максимум, така и во улога на адаптатори на значајни литературни дела се извишувале на височини при што едновремено се раѓаат две нови дела — добриот филм според литературното дело и литературното дело одново прославено преку масовниот филмски медиум.

ВО НАШИТЕ југословенски, поконкретно македонски услови, проблемот филм со или без литература, ми се чини, исто така, постои. Иако досега не се водени некои поисцрпни анализирања на овој проблем, сепак, тој се анализира и решава на конкретен план, преку реализирање на одредени филмски планови. Изгледа дека се повеќе (во нашата Република) се сфаќа грубата вистина дека синеастрот не може сам, без помош на писателот да решава почувствувањи изразни сфери во филмскиот домен. Инаку, уште првиот чекор на македонската филмска продукција и е сторен темељејќи се на литературата („Фросина“, според Владо Малески). Дури и тогаш кога се создавани оригинални сценариски текстови се барало помош од луѓето на перото, а и да не зборуваме за писателот Славко Јаневски кој се јави како автор на неколку оригинални сценарија („Волчја нок“, „Виза на злато“, и др.) а кого ќе имаме можност да го сртнеме и на шпицата на филмот „Македонска крвава свадба“ како адаптатор на истоименото дело на Чернодрински.

Во еден од нашите претходни броеви пишувавме за радосниот факт дека во текот на 1968 година одеднаш со свои самостојни филмови се јавуваат четворица македонски режисери (Попов, Георгиевски, Гапо, Османли). Интересно е дека во речиси сите четири нивни филмови директно или индиректно се јавуваат како автори и писатели. Заедно со споменативите режисери во конечното оформување на сценариските текстови соработуваат видни македонски писатели, а тоа се, покрај Славко Јаневски, Јован Бошковски, Димитар Солев, Ташко Георгиевски, Анте Поповски и други.

Решение во македонските филмски услови е најдено во рамноправното учество на синеастите и писателите во меѓусебното дополнување, а се во интерес на иднината на македонскиот национален филмски израз. При тоа, се разбира, не треба да преодолее литературното над филмското, исто току колку што не треба филмското самоцелно да го ползова литературното. На тој начин можеме да очекуваме интересни филмови кои ќе и помогнат и на литературната реч да допре до поголем број луѓе.

Нада Т. Момировска

Коле Чашуле: „Вител“

НАЈНОВАТА премиера на Македонскиот народен театар од Скопје на драмата „Вител“ од Коле Чашуле, овој наш интересен прозен и драмски писател е показ на две паралели: поопшта и лична. Поопштата е во своевидноста на драмскиот писател, во неговото определување и распон во можноста да се искаже, како ќе се искаже, кога и со каква гостина. Личната е во сопственото потврдување на идејата, на сопствените мотиви и на своето образложување.

Загледувајќи се во она што е јобем и разновидност, порив и неспокој, игра и вљубеност, страстевност и мок, обид и сила во драмската литература, Чашуле измина многу странични патеки и спирален од. Од почеток сакал да се напојува од изворите на човешката судбина на ветрометината на македонското поднебје. Се нурнувал, талкал, се навраќал, се поткревал, се сопинал и се кревал врз сопственото творечко убедување и инспирираност и опстојувал на сите свои творечки глогови, трнови и нераскрчени простори на творечкото убедување и мок. Делумно или целосно осмислевал идеја, почнувал од дескрипцијата и наративното, но стасувал и до задлабоченост, од едносмерното реалистичко прифање до целосното и зрелото реалистичко чувствување на драмската литература, и еве, стасува до сплетот на асоцијативното и симболичното, до сложените уметнички реализацији. Сé на сé, најдобро е кога авторот ни дава можност да го видиме во тек и во целост, а неговата вредност е токму во можноста, што благодарение на писателот, можеме да го видиме сега не во фрагменти, туку во покази на целата творечка личност. Тој токму тука се докажува и покажува пред нас. Неговата податливост за восприемање во целина ѝ ја прави блиска вредноста на неговата творечка личност.

„Вител“, според тоа не е само случајна или изненадувачка тензија, туку природна појава во творечкиот тек на авторот. Ова дело е потврда на снагата на авторот и на тезата на идеите и неговото творечко совладување.

„Вител“ е проникнување кон она што на едно дело му дава печат и уметничка сила не по тоа во колкава мера е успеано и колку на секаде е успеано низ делото, туку по суштественото: колкава е мерата на творечкото доближување до моралниот чин на хуманистичкиот агол на човека. Елементарноста се збогатува со сврсисходност, делумното со фундаментално, епизодата го наоѓа својот тоталитет.

„Вител“ е херојска поема, на места илустративна, камерна, во интонацијата на места вербална — најмногу реторична, каде-где со паѓања но во најголемиот простор неизмерно полна со внатрешна драматика, структура со драмски судири во себе и помеѓу себе, како повисока сфера на разрешување на вечни човекови дилеми, со атрибути на современи човешки судбини, рационален и објективизиран свет на драмските пунктови. Порано и на други места со изразито субјективен однос, овде човековата судбина авторот ја подига до објективното.

Човекот е проникнат со идејата за револуцијата и револуционерното. Тој во неа оди со занес, ризик и свест. Неговата доследност не е права линија, зашто силите спротивни на револуцијата не се само фронтално против човека, како што за револуционерот не е достатно пресметнувањето со ризикот. Овде револуционерот е наблудуван од гледиштето на ситуации каде што најмногу е можно да се проникне во манифестиите на човековата ограниченост (затвореник) и максимумот на човековата можност (исследник). Исследникот, перфиден, пресметтан лост на апаратурата на темните сили не го одбира патот на физичкото измачување, туку со психолошка тортура да ја раздвои личноста на револуционерот и да ја доведе до криза и немок. Во тој жив и непосреден драмски судир, помеѓу исследникот и затвореникот израснува на показ поема за судбината на човековата дилема, а не ода за човековата идеализација. Патетиката и декларативноста не се наоѓаат кај револуционерот, туку загледувањето во очи со вистината за сопствената ограниченост и доследност спрема своето уверување и достоинство на идејата. Револуционерот во драмското рангирање е на втор план. И добро е што е така. Основниот подвигник е оној (исследникот) кој всушност има услови да се упати со максимум расположиви можности на пессимишкото и темното на човековите сили, за да се пресоздаде во поразна драма на силниот. Затоа ликот на затвореникот изронува како светлина во мракот на животот, не само како жртва, туку и како победник, како морална чистота, како оптимистичка реалност и во најограничените човекови можности. Уште повеќе кога е ставен во ситуација на предавник, свестен дека тоа не е, но и со сознание за сопствениот пораз ако за него подруга вистина кај соборците не можела да постои. Така доаѓаме до драмска носивост која не е праста

калкулација со ризикот, смртта, идеалот, поразот или победата, не е надворешен реквизит и визуелна комбинаторика, туку задлабочен литературно-драмски конфликт. Ова е текст кој повеќе се опира на мисловните драмски јазли, а скоро никако на развојна драмска архитектура и доследност.

Бранко Ставрев мошне интелигентно ја осмислил режиски авторовата интегрална порака. Тој пошол кон полна чистота во сценската репродукција, а воедно оформил атрибути кои визуелно ќе ја дополнат сцената во нејзината функција. Вukan Диневски (Иследникот) и Драги Костовски (Затвореникот) сместени во богат сценски амбиент, поставени во беспрекорни и со ништо неограничени артистички ситуации, демонстрираат артистички вредности сугестивно, логично, со акценти на драмските јазли, подигајќи ги сите можни вредности на де-

делото до сценска порака и размисла. И двајцата богати креативни личности, секој во својот домен, Костовски и Диневски, остварија две значајни артистички значења.

Музиката на места како фон и дополнка, како и ритмичката визуелизација во фрагменти беа нужни и добри, но балетската игра толку често повторувана и понудувана, како и филмската проекција, не само како стилска невоедначеност беа одвишни и вон сцената и поради тоа, зашто се јавуваа како самостојни и самоцелни сценски вредности.

Сценографијата на Бранко Костовски е прекрасна и мошне функционална сценска подлога, која може да се мери и споредува со една од трите сценски вредности наедно со артистичкото, режисерското и литературното добро.

Коле Чашуле: „Партитура за еден Мирон“

НЕСПОКОЈНИОТ дух на Коле Чашуле со „Партитурата за еден Мирон“, направи обид низ медитација и контрасти да избразди низ драмска почва деликатен однос кон една мошне интересна тема. Тој разобличува и размислува за монструозната логика на монструот-политички и идеен монополизам и краен утилитаризам, за махинации на апаратот на државната принуда. Воедно, тој ја дава проекцијата на човековата безличност, апологетика, бескрупулозност и слепота робување на директивата која е лишена од хуманистички побуди и вредности. Конечно од таа медитација, покрај трагичната човекова судбина, дека е се и ништо, се раѓа размислата дека светот на човековата судбина не му припаѓа ни на победениот, ни на победникот, туку на човекот.

Оваа литературно сценска ориентација е повеќе гротеска на некои манифестиации кои непрекинато го исполнуваат и го потврдуваат самото постоење, а помалку драмска боја и агенс на она што апсурдот го прават грозоморен и морничав. Тие формално не-стварни мигови, настани и судири помалку се дадени како идентификација на субјектот и објектот. Така повеќе присуствуваат на еден литературен револт, на едно искушение на вистината, на еден протест низ сценската игра, еден сфатлив порив, а помалку сме сведоци на кохерентно мотивирана драмска материја. Но ние сепак сме натерани да бидеме соучесници, нагонети сме да размислуваме и да ги понесеме макар и тие фрагменти и текови со „Партитурата на еден Мирон“, нешто што е мошне експресивно авторово доживување.

Режисерот Љубиша Георгиевски, кого главно го ангажира, како и овој пат Драмскиот театар од Скопје, е најдинамичниот, најробусниот, најнеобичниот и авангарден режисер. Овде се јавува освен како режисер и како сценограф и костимограф. Би сме рекле, Љубиша Георгиевски, во ова сценско дело, како и во специфичната сценска адаптација на „Покојник“, покажува своевидна особеност на театрската игра. Тој видливо оди да разбие стандарни сценски пропорции и шаблони и се стреми

да ги замени со подруг сценски динамизам и значења. Безобзирно, дури и префорсирано, понекогаш виспремено но и неселектирано, тој ѝ дава широчина на таа негова режисерска опсесивност.

Георгиевски и овде, настојува да спроведе став дека артистот не е само составка на односите фиксирали во драмата, туку дека во исто време е свој внатрешен интегритет, којшто ги доживува тие врски со надворешниот свет. Неговата режисерска поставка, меѓутоа, не ја сфаќа сцената каде што е сместен артистот со дејствието само во надворешните рамки, туку подеднакво и во внатрешните меѓучовечки односи и поврзаност. Од гледиштето на таква внатрешна функционалност и поврзаност, неколку сцени помеѓу Мирон и Каин, како и помеѓу Мирон и Кирон, се мошне силна илустрација.

Режисерот давајќи му широки можности на артистот овозможил неограничени поттикнувања за сестрана творечка присутност на сцената. Така артистите добиваат занимливи и ефектни ритмички импулси, поткренати се и фрлени во движење за динамична игра која го бара артистичкиот максимум. Во тој поглед Мите Грозданов се покажува како потенцијал и можност на широк артистички дијапазон, на места блескав и изразен, а на места со бравурозности и самоцелни артистички покази и изрази. Во секој случај една интересна и впечатлива артистичка личност. Контрапунктот на оваа артистичка позиција во ролата на Каин I и II е ставен Крум Стојанов, со богат артистички нерв, но и со невоедначена и исфорсирана гласовна интонација и драматичност. Тодорка Кондовска Зафировска, артистички во тешка роля, апсорбира јасна и полна линија од почеток до крај, со сите можности на одличен артист со мислите, насетувањата, адаптирањата, чувството и рационалното; излегуваше од себе си и се рефлектираше во другите и во сите драмски ситуации. Тоа беше најпластичната артистичка личност и егзактна сценска писателова и режисиска реалност. Шишман Ангеловски, малу

тврдо, но искрено трудолубиво и коректно ја изнесе својата артистичка задача.

Режисерот во сосема адекватна сценска поставка, со интерес за техничко и надворешно ефектно, со стремеж да ги осенча блоковите и пункттовите на авторот, со стремеж да обработи и многу детали.

Бигое Видически: „Балага за орканата“

ОВАА театрарска сезона во сите театри во Македонија е најбогата по застапеност на домашни автори. Прилепскиот театар, кој од своето основање до денес ги објавил првенците на повеќемина македонски драмски писатели ,го стори тоа овој пат и со Видое Видечески.

Од перото на еден поет, кој во светот на поезијата влезе тивко, сигурно и суверено, со чисти побуди, ни понуди едно драго и интимно сценско дело на поетиката. Поетиката, велиме веднаш, оти тоа е пред се и над се поетика не во продолжената и пре- силена применета меафорика, поетизација како сен- тиментална и мелодрамска разнеженост, туку како материјализирана поетика во основната концепција на драмското, во фиксирање на ликовите и во разрешувањето на идејата на делото.

Општата тематска меѓа е сфаќањето и понесувањето на револуцијата кај лубето колективно. Најубавото и најпријатното е во поврзувањето на интимата на лубето со борбеното и револуцијата. Човековата топлина и љубов, како ретко каде овде се нашле однегувани и разоткриени.

Оној распеан охридски брег на сиромаштијата и патилата, ги збра луѓето да ја посакаат убавината на животот. За нив таа ќе биде само визија, но ќе ја засакаат и ќе ја сакаат. Не се раѓа добричната и чесното само во големиот од на револуцијата, туку многу често во мали средини кај обичните луѓе, еве овде кај рибарите охридски кои знаат во долги зимски денови само за солени плашици и грунци и опушоци на евтини цигари. И како чудесно убаво тие луѓе ја засакуваат револуцијата.

Благо, тој слеп интелектуалец е сакан и почитуван од тие обични крајбрежни луѓе. Тој е симбол на опстојување, по судбината дел нивен и некој стожер. Тој е тежината на смислата. Визуелното е вон него. Траењето и иднината се насобрани во него. Тој е, ако сакаме, услов за завртување кон величието и мудроста на истината. Зар големите дела и движења не се повеќе насетување, та зошто Благо да не биде една условна авторова реална можност и згустена симболика на значењето. Благо не е никаков бизарен прототип, ниту конструкција на мистериозното или непознатото. Тој е просто човек

ли (подвижноста и физичките ситуации на Мирон), не одеше кон совершенство на претставата, туку на извлекување и овозможување на изразната мок. И во тоа е најмногу и резултатот. Режисерот во својата личност го имаше рамноправно творечки и сценографот и костимографот.

и дух човеков, уште повеќе. Со усетот и мислата тој го надминува бесмисленото и безумното човешко. Тој не е ни исфосирана совест ,ни филозофија над луѓето, времето и идеите. Тој е просто богатство на човековите потенцијали, а нив може да ги има кај секого. Тој е конечно широк спектар на творечкото, богатство на поетската инспирираност за човековата големина и снага. Благо е дел на луѓето што се борат заедно со него, тие се негови и во грижата да се приближуваат еден до друг и во загриженоста дали ќе страда некој соборец и дали ќе остави зад себе близки да тагуваат по него, во солидарноста што се раѓа во отпорот спрема експлоататорот на мачниот труд и во поширокиот простор на пресметнување со окупаторот.

Заедно со Благо се личностите Ирак, Фило и другите рибари, еден чудесен свет од луѓе мудри во природното сознавање на животот, со она богатство на народниот здрав дух и синоними на убавото кога човековото интимно се поврзува со етичкото и идеалот на револуционерната борба.

Сосема разбираливо е дека ова прво драмско дело е оптоварено и со нешто конструкции и мелодрамско, особено во дуото Рина и Таткото, како и делумно Бојана и Благо, што се периферни неотпорности и ненужности и кои потенцираат лична несреќа во рамките на еден поинаку конципиран поопшт став спрема луѓето, нивните меѓусебни односи и нивниот целосен однос кон времето и револуцијата.

Благоја Дамевски со достатно усет и смисла да ги долови најубавите текови, потенцијали и драматички прекршувања и проникнувања, го оживотворил текстот на „Баладата“ до максимум спрема можностите на сцената и некои скромни артистички можности. Целиот артистички колектив насочен е и подготвен за целосна колективна игра што е превосходно режисерски успех. Поетиката, не само кај Благо, туку и во сите партии по својата логика и содржинска предоминација. Благоја Ивчевски, специфичниот и не лесен лик Благо го изнесе во фина нијанса, логично, пластично и со нужна мера. На места артисти кои не сме ги виделе во појарка артистичка светлина овде дојдоа мошне убави остварувања: Џане Настоски, Рампо Конески, Благоја Спиркоски, Кирил Ристески, Методија Петковски и Благоја Алексовски.


Стефан Таневски: „Владимир и Косара“

БИТОЛСКИОТ народен театар, еве и вториот драмски труд на Стефан Таневски го поставил на својата сцена и го сподели достоинствено својот и авторовиот ризик и не залудно. Овој гест во репертоарот на оваа театрска кука го заслужува нашиот респект, а потврда си наоѓа и во постојаниот непрекинат интерес на публиката која го пополни салонот.

„Владимир и Косара“ се движи во рамките на изразитиот интерес на Таневски за историска реминисценција. И овде продолжува она што тој го започна во „Ивец“. Но во овој негов втор драмски текст тој оди понатаму. Се ослободува се повеќе од клишеата на легендата и од оптовареноста по некои атрибути на патетичното и реквизитското, и настојува ликовите да ги смести, поединечно и колективно, во посмiren, поизразен, потопол и поживотворен временски и мисловен простор на сцената. Така „Владимир и Косара“, ќе ги почувствуваат како занимлива реставрирана фреска, една сценска хроника со достатно шарм и допадливост. Владимир, Косара, Владислав, Радомир, Агата и другите ликови, ќе ги почуствуваат со помалу институцијска жртвата и пактот како институција, како иницијативата и натпреварот. Така и сцената настапува со симпатии, со симпатии за хипокризијата, лажното, подмолното, бруталното,

и антагонистичкото. Се јавуваат и разрешуваат околу неколку вечни човешки дилеми. Ќе најдеме и такви пасажи кои се мошне фино драмски осмислени (сцената во црквата, сцената во занданата и дијалогот меѓу Владимир и Георги). Ќе се почувствува и адаптирано и пресоздадено влијание на античката и класичната драмска лектира, што не е ни ново, ни непознато. На места има сцени, односи и ликови што се движат по згорнината и вербалното. Би сме рекле, ликот на Самуил, само со она што е даден и како е даден, многу пофункционално би било ако воопшто отсуствуваше и останеше во потекст. Па сепак, нашиот поглед во целина, ако не ја сфатиме високо претензијата, „Владимир и Косара“ е една сосема убава сценска хроника, без поизразита драмска градба, која исполнува благородна задача на една национална драмска литература и која може со симпатии да се восприема.

Димче Стефановски неверојатно умело и грижливо ја поставил на сцената. Искусен и со усет за сцената и артистичкото, негова голема заслуга е успехот на претставата. Неколку сцени, а тоа се јазелните, до максимум користењето на артистичките можности и чувствувањето за ваков жанр сценско, Стефановски ги оствари мошне успешно. Помеѓу артистите најдобри беа: Јоана Поповска, Љубиша Трајковски, Јосиф Јосифовски и Станко Стоилков. Сценографијата, а особено костимите, беа мошне функционални и убав атрибут на сцената.



ТОМО ШИЈАКОВИЌ:
Писмо

Писма на славни луѓе

Матис за младите

(Писмо до Хенри Клифорд од 14 февруари 1948 г.)

Се надевам дека мојата изложба го заслужува вашиот голем труд околу неа, за кое длабоко сум ви благодарен.

Меѓутоа, ако се земе предвид влијанието што таа може да го има, имајќи го во вид и тоа колку подготвки за неа се извршени, се прашувам дали нејзиниот смрт не ќе има помалку или повеќе несреќно влијание врз младите сликари. Како тие ќе го протолкуваат впечатокот за божемната привидната леснина што ќе го добијат при брзото, дури површиото, воопштено разгледување на моите слики и цртежи?

Секогаш настојував да ги скријам своите напори и сакав моите дела да ја имаат леснината и веселоста на пролетта која никогаш никому не дозволува да го види трудот со кој тоа се плаќа. Затоа се плашам дека младиот човек, кој во моето дело гледа само привидна леснина и лежерност во цртежот, тоа ќе го искористи како изговор да се ослободи од извесни усилби кои јас ги сметам за потребни.

Неколку изложби што ги имам видено последните години ми влеаја бојазност дека младите сликари ја одбегнуваат бавната и тешката макотрпна подготвка, неопходна за воспитувањето на секој современ сликар, кој сака да твори само со бојата.

Бавната и макотрпна работа е неопходна. Навистина, ако бавните не се окопуваат современе, тие за ништо не ќе служеа. Зарем не е потребно, во секое годишно време, прво да ја расчистиме земјата, а потоа да ја обработуваме?

Кога уметникот не знае како треба да го подготви својот период на цутење со една работа која нема многу сличности со крајните резултати, тогаш пред него стои краткотрајна иднина. Или, кога уметникот, кој „успеал“ повеќе не ја чувствува потребата за повремено враќање на земјата, тој почнува да се врти во круг, повторувајќи се. се додека во самото тоа повторување неговото љубопитство не исчезне.

Уметникот мора да ја поседува Природата. Тој мора да се идентификува со нејзиниот ритам преку усилбите што ќе му претходат на мајсторството, кое подоцна ќе му овозможи да се изразува со сопствен јазик.

Идниот сликар мора да го чувствува она кое е корисно за неговиот развиток — цртањето или дури скулптурата — сето она што ќе му овозможи да се стопи воедно со Природата, да се идентификува со неа преку навлегувањето во нештата — а тоа е она кое јас го наречувам Природа — кои во него предизвикуваат чувства. Јас верувам дека најбитното е проучувањето преку цртање. Ако цртањето е Духот, а бојата Светивото, треба прво да цртате за да го образувате духот и за да можете бојата да ја поведете по духовни патишта. Заради тоа посаку-

вам на глас да заплачам кога ќе видам дело на млади луѓе за кои сликарството веќе не претставува смел потфат и чија единствена цел е претстојната прва самостојна изложба, што ќе ги поведе по патот на славата.

Младиот уметник дури по долгогодишни подготвки би смеел да ѝ пристапи на бојата — то ест не на бојата, како опис, туку како средство на интимен израз. Тогаш може да се надева дека сите слики, дури и сите симболи што ќе ги употреби, ќе претставуваат одраз на неговата љубов кон нештата, одраз во кој тој може да има доверба, ако бил способен своето образование да го оствари со чистота и не лажејќи се самиот. Тогаш ќе може бојата да ја употреби со разбирање. Ќе ја става во склад со природната уметничка идеја, неформулирана и наполно сокриена, која ќе избие директно од неговите чувства. Тоа му дозволи на Тулуз — Лотрек на крајот од животот да извика: „На краток, јас веќе не знам како да цртам.“

Сликарот кој тукушто почнува, мисли дека слика од срцето. Уметникот, кој го завршил својот развиток исто така мисли дека слика од срцето. Во право е само вториот, бидејќи неговата обука и дисциплината му допуштаат да ги прифати потпиците, кои може, барем делумно, да ги прикрие.

Не сакам да поучувам. Единствено сакам мојата изложба да не предизвика погрешни толкувања на оние кои треба да го изберат својот пат. Би сакал лутето да знаат дека на бојата не може да ѝ се прииде на ист начин, како на шталската врата: дека човекот треба да мине низ сериозна подготвка, за да биде достоен за неа. Но, пред се, јасно е дека за боја треба да се има дарба, како што пеачот треба да има глас. Без таа дарба никаде не може да се стигне, а секој не може да каже како Коредо: „И јас сум сликар“. Присуството на колористот се познава и во единствениот цртеж со јаглен.

Анри Матис (1869—1954), син на еден трговец со жива од северна Франција, требало да стане правник, но тој се определил за сликарство, студирал кај Бугеро и Гистав Моро, се спријателил со Дерен и Руо, со кои излагаше во Есенскиот салон 1905. Еден критичар ги имаше наречен „сверови во кафез“, и таа група стана позната под називот „Les Fauves“ („Сверои“). Матис, напротив, изјавил дека неговите водечки принципи се мирот, рамнотежата и чистотата; тој сакаше неговата уметност да има смирувачко, лековито дејство и ги отфрлуваше проблематичните теми. Дури и откако станал славен, продолжил да ги копира ремекделата во Лувр, а во неговиот стан се наоѓаа одбрани акварели на Сезан, студии на Курбе и дела на индијската и муслуманска уметност. Тој сакаше да поучува и имаше голем круг на ученици.

Константин Миладинов:

Песни

(„Македонска книга“, Скопје — 1967)

КНИГАТА „Песни“ од Константин Миладинов, што излезе во издание на скопското книгоиздателство „Македонска книга“ во библиотеката „Атлас“, всушност е исцрпна студија за животот и делото на овој поет. Најмногу страници се посветени на обемниот предговор од академикот д-р Харалампие Поленаковиќ

Пишувачки за животниот пат на Константин Миладинов од неговото раѓање до смртта во 1862 година, д-р Поленаковиќ студиозно, хронолошки и со многу и најситни детали раскажува за најраното детство на поетот, за неговото школување и учителствување, за студиите во Атина и на Московскиот универзитет, за контактите со Штросмаер и престојот во Виена, Загреб и Белград, за неговото затворање и така натаму. Притоа авторот на предговорот често се задржува и на низа моменти од животот на Димитар Миладинов, а потоа на уште 30 страници најстудиозно се осврнува и на книжевното дело на Константин Миладинов.

Од околу 100 страници, колку што содржи книгата „Песни“ од овој поет, само на 26 се печатени стихови, зашто редакторот д-р Поленаковиќ прилично простор посветува за некои документи и забелешки кон текстовите и стиховите.

Сфатена како студија книгата е мошне драгоцен прилог за националната литературна историја, за расветлувањето на низа моменти значајни за почетоците на македонската пишувана поезија. Во неа, се чини, се поместени исцрпни универзитетски предавања, употребени се многу познати и непознати податоци за животот и делото на Константин Миладинов и за историско — општествените и социјалните услови во кои живеел овој поет. Меѓутоа, ако библиотеката „Атлас“ е наменета за учениците од средните училишта, ако таа има цел да го надополнува наставното градиво што се изучува во литературните дисциплини во овие училишта, книгата „Песни“ од Константин Миладинов е навистина опширна и обременета со многу детали, со многу дати, со многу податоци.

На спроти ова, книгата е мошне сериозен научен труд, мошне сериозен потфат на проф. Харалампие Поленаковиќ кој заслужува поголемо внимание. Пишувана хронолошки и со течен јазик, пристапна и течна во мислата оваа книга може да биде интересна и привлечна за секој читател.

Кирил БУЈУКЛИЕВ

Радивое Пешиќ:

Брегови

(„Македонска книга“, Скопје, 1967)

СОВРЕМЕНАТА македонска поезија името на Радивое Пешиќ е присутно повеќе од една децении и за тоа време тој ѝ се претстави на македонската читачка публика со неколку книги поезија („Не плачи Магдалена“, „Понекогаш само море“, „Црвено жито“). Најновиот негов поетски ракопис — стихозбирката „Брегови“ доаѓа да ни открие нови поетски простори, да ни го покаже авторовото интересирање кон мотивите што имаат пошироко, би рекле дури и универзално значење. Ако во поранешните стихови на Пешиќ преовладува главно тивки штимунзи, а неговата љубовна лирика, проследена со извесни меланхолични тонови имаше свој доминантен белег, овој пат е очигледен напорот да се излезе од границите на личните и по малку идилични расположенија, за сметка на тоа да се соопштат вистините за светот и околу него. Поетот трага по убавината на животот и во нејзино име пее. Тој живее со опсесијата за еден подобар свет, за една поголема човештина и колку резигниран да е од појавите што го опкружуваат, верува и пледира за добрини, за надеж без која „не е можно да се живее“.

Меѓутоа, продолжувајќи ја линијата за едноставно кажување, која особено беше забележлива во стихозбирката „Црвено жито“, Пешиќ во својата последна книга „Брегови“ оди уште подалеку и во друга крајност: кон највоопштено соопштување на животните манифестијации и филозофији, кон крајно поединствавање на поетската фраза, што доведува до прилично осиромашување и банализирање на мотивската и изразната фактура. Проникнувајќи во некои животни мудрости, репродуцирајќи ги (а не креирајќи ги) толку познатите атрибути на животот, како што се љубовта, надежта и сл., Пешиќ ќе се обиде да внесе оригинални поетски акценти во своите стихови, но притоа нив ќе им недостасува поголема мисловна димензија. Оттука некои песни прозвучуваат без доволен поетски здрав, а има и такви што поради изнасиленоста, пренагласеноста на емоцијата и наративниот тон оставаат во поголема или помала мера впечаток на голи илustrации и конструкции.

Својата најнова стихозбирка Р. Пешиќ ја комплетираше и со текстови пишувани во прозна форма. Читајќи ги овие лирски скици, импресии и записи, (но не и згуснати песни во проза), ќе сртнеме доста топлина и непосредност во кажувањето. Па сепак, предавајќи ги црnilата на животот во предвоена Југославија, доближувајќи ги го амбиентот на Скопје, на скопските улици и луѓе пред повеќе од три децении, при што социјалниот мотив сосема природно ќе добие свое примарно значење, авторот ќе се задоволи само да регистрира одделни интересни светови и расположенија.

Стихозбирката „Брегови“ донесува поезија што не е доволно инспиративна, што не претставува сведоштво за еден поизразит поетски сензибилитет. А поезијата на Пешиќ од претходните негови стихозбирки знае за многу доживеани поетски мигови.

Иван ИВАНОВСКИ

КАМЕЛЕОН

Лица:

Фани, 40 години

Хелга, 35 години

Жаки, 19 години

Действото се одвива во наши дни, во еден голем град.

Пред да се крене завесата се слуша почетното адаџо на симфониската поема од Рихард Штраус: „Смртта и преобразувањето“, која опишува соба на болен.

Сцената претставува дневна соба во модерен апартман, мебелирана со вкус. Лево: врата што води во холот. Десно: друга врата што води во спалната соба.

При кревањето на завесата, Фани преку подотворената врата од спалната соба зборува на невидливо лице. Таа е се уште млада жена, со достоинствено однесување. Нејзиното лице, со благи и правилни црти, остава впечаток на страдање. Нејзината облека е едноставна, фризурана ненаправена, шминката дискретна.

СЦЕНА ПРВА

Фани, потоа Хелга

ФАНИ (со благ и нежен глас): Одмори се, мили мој... Потруди се да поспиеш малку... (Одговарајќи на прашање што не се слуша) Да, лекарот беше мошне задоволен. Не се вознемирувај! Ти ќе оздравиш... Но ќе треба долго да се одмариш... (По малку време) Отпусти се, сега... биди разумен. Зборувањето те заморува... (Таа ја затвора бесшумно вратата, потоа седнува во една фотелја. Таа си ја враќа главата со двете раце и започнува да плаче, речиси нечујно. По некое време, се слуша звонење на надворешната врата. Таа ги брише солзите, станува и се упатува кон вратата. Таа се враќа во собата, придружена од Хелга. Хелга е убава, млада жена, со гордо однесување и хармоничен глас. Облечена е во елегантен костим. Двете жени се прегрнуваат). Седни, Хелга. Убаво е што дојде!

ХЕЛГА (со загрижен тон): Јас дојдов да разберам... Како е маж ти? Што рече лекарот?

ФАНИ: Не е како што треба... Очајна сум... Работите се премногу лоши... Жак е при крај на силите!

ХЕЛГА (многу неспокојно): При крај на силите?

(земајќи ги нејзините раце во своите). Но, тој сепак ќе оздрави?

ФАНИ: Не... кардиологот денес беше јасен! Не ми остави повеќе надеж...

ХЕЛГА: Што? (На нејзиното лице се чита ужас. По малку време). Тоа е невозможно. Сепак, вчера беше подобар. Лекарот сигурно се излажал. Жак: толку силен, полн со живот, толку радосен!

ФАНИ: Неговото срце е изморено докра... Жак не сакаш никогаш да се негува... тој повеќепати беше опоменуван, но на тие опомени гледаше со презир... Потоа инфарктот...

ХЕЛГА: Но, може да се оздрави од инфаркт! (Наведнувајќи се кон Фани). Ситуацијата може да се измени. Сé додека е во живот...

ФАНИ (Прекинувајќи ја): Не, Хелга, нема потреба да се лажеме, да се надеваме... Оптимизмот — јас до вчера го имав — има свои граници. Ти мислиш дека, лекарот иако не ми кажа мене, на неговата жена ѝ кажа дека...

ХЕЛГА: (прекинувајќи ја) Но еден лекар, колку и да е учен може да се излаже!

ФАНИ: Не, Хелга, нема повеќе надеж... Наскоро ќе бидам сама, неодменливо сама... Со две деца, студенти... Тој е осуден. Ова може да потрае уште недела, месец, два месеца. (Таа започнува да плаче) Ох! тоа е ужасно! Човек во негови години! Наскоро ќе го славевме неговиот педесетти роденден...

ХЕЛГА (барајќи промена на разговорот): Нино и Жано, каде се сега?

ФАНИ: Ги сместив во пансион... За децата, тука атмосферата е задушна.

ХЕЛГА: Дали децата се вознемирени? Дали тие сфаќаат?

ФАНИ: Не, по природа се безгрижни... Како татко им!

ХЕЛГА: Жак, изгубен... Тоа не ми оди во глава... Јас го видов пред десет дена... Тој присуствуваше на репетицијата на еден мој рецитал. Тој беше брилјантен, полн со живот. Јас се уште си спомнувам за неговите правилни забелешки во врска со мојата интерпретација... а сега... тој е на мртовечка постела? Не, јас не можам и не сакам во тоа да верувам... Мојот Жак? Што ќе останам без него? Тој драгоцен советник, тој прекрасен другар?...

ФАНИ (мошне мирна): Зошто Хелга играш комедија? Зошто го наречуваш „твој другар“ Зарем мислиш дека не знам... за она што беше меѓу вас?

ХЕЛГА (со поостар тон): Што сакаш да кажеш?

ФАНИ (со тажен и резигниран тон): Вие бевте љубовници, нели?

ХЕЛГА: Љубовници? Па ти си луда?

ФАНИ (сериозно): Не е време да се претвораш, Хелга... Одамна знам за вашата врска... И, сре-дувајќи една од неговите фиоки, јас најдов твои писма кои, без сомнение, го потврдуваат тоа.

ХЕЛГА (потскокнувајќи): Писма? Какви писма?

ФАНИ (мошне мирна): Љубовни писма што ти си му ги пишувала... Не се вчудовидувај! Сега, јас на тоа не обрнувам никакво внимание, сега кога и двете ќе го загубиме...

ХЕЛГА: Секогаш кога се пишува не се мисли!

ФАНИ: Не, Хелга, не порекнувај. Јас знам дека вие лудо се сакавте! (По пауза) Ќе си дозволиш ли да кажеш дека тоа не е вистина? (Тишина. Фани ја гледа Хелга право во очите. Потоа Хелга ја спушта главата).

ХЕЛГА (со нејасен тон): Да, вистина е... Не е момент да се преправам... Жак и јас се обожувавме... Јас само него сум го сакала... За мене тој беше се: моја цел, моја поддршка, мој сон... (По пауза). Сигурно ти изгледам доста свирепа, моја добра Фани! Сигурно ме мразиш! (Фани ја затресува главата. По пауза). Како си можела да живееш, а никогаш да не ми го кажеш тоа. Никогаш да не ми префериш: да не се бориш за твојата скрбка?

ФАНИ: Јас не сум борбена, Хелга. Но ти можеш да замислиш колку време ми требаше за да пронајдам некоја рамнотежа. Зашто и јас, го обожувам Жак, и јас, исто така, никогаш не сум сакала друг освен него. Само, јас сум жена на еден единствен човек... Жак имаше потреба од други освојувања, од други лица, други тела. Ти, му годеше на неговиот уметнички вкус. Тој напразно се трудеше да биде деловен човек, тој има уметничка душа... Јас пак сум мајка на неговите деца, жена за тешките денови, „чуварка на огништето“...

ХЕЛГА: Не биди свирепа. Кога зборуваше за тебе, секогаш зборуваше со восхит, со нежност... Никогаш од неговата уста не излегла неучтива забелешка во однос на тебе... Без сомнение тој исто толку страдаше колку и јас што те мамевме. Жак не е дон Жуан... Но нашата љубов беше толку голема, единствена, слепа и глупа истовремено. Тоа беше како бран што преплавува. Кога двајцата бевме сами нашата љубов живееше. Се што му беше туѓо во нокта исчезнуваше. (По пауза). Како воопшто ќе можеш да го простиш тоа што за тебе бездруго претставува злочин? Никогаш повеќе не ќе се осудам да те погледнам в лице...

ФАНИ: Зашто? Ти досега ме гледаше право в лице. Се трудев да сфратам и најпосле успеав во тоа. Дури и да се препуштам на судбината. Јас сум разумна жена, доста разумна. Ти си артистка... а Жак е толку интелигентен, толку чувствителен, толку воодушевен кога се работи за уметноста! И тој знаеше да им зборува на жените со големо умеенje, со голема тактичност! Кој би можел нему да му отстои?

ХЕЛГА: Во љубовта, тој е поет. Секаква вулгарност го одвраќа како што го одвраќа и секаква лажност. Понекогаш ми кажуваше толку свети работи како: „Љубовта е огледало каде што секој си ја огледува душата“ и уште: „Љубовта е облагородување“.

ФАНИ (наивно): Мене никогаш не ми кажал такви работи.

(По пауза).

ХЕЛГА: Понекогаш си поставував прашања. На кој начин со тебе? И, за што зборувате?

ФАНИ: За што зборуваме ние? За илјада и една работа: за неговата работа, за политика, за домаќинство, за воспитување на децата, нашите пријатели, за нашите родители. И понекогаш за сликарството, тоа е единствената уметност за која по нешто знам.

ХЕЛГА: И... како да се изразам... Никогаш за сентиментални работи? Никогаш... за љубов?

ФАНИ: Да, понекогаш...

ХЕЛГА: Тоа е чудно... Без сомнение, тој те сакаше на поинаков начин од мене. (Со убедување). Зашто физички — ми се заколна во тоа — ми бил секогаш верен.

ФАНИ: Ако може така да се каже...

ХЕЛГА: Зашто велиш: „Ако може така да се каже“? Нели имаше меѓу вас само приятелски односи?

ФАНИ: Пријателски односи? тој ти го раскажа тоа? Но, моја мала Хелга, ние никогаш не сме се согласиле да бидеме маж и жена...

ХЕЛГА (возбудена): Како? значи, Жак ме лажел? Ова е несфатливо!

ФАНИ: Но, да. Што има зачудувачко во ова. Сигурно ти кажал дека сум студена жена? Ни тоа воопшто не е вистина. Главно, мажите го велат тоа затоа што ги изневеруваат своите жени. На твоја возраст, ти би требало да го знаеш тоа. Ти многу малку ги познаваш мажите!

ХЕЛГА: Јас сум вчудовидена од твојата доверливост!

ФАНИ: Не се измачувај! Каква важност може да има тоа, во овој момент. Без друго тој не сакал да ти направи лошо... мала, моја, мажите знаат да лажат многу повеќе од нас...

ХЕЛГА (со ревност): Но Жак не беше лажец! Тој беше една голема искреност!

(По пауза).

ФАНИ: Нели гледаш дека оваа конверзација е доста тешка и напразна?

ХЕЛГА: Имаш право. (Тишина, потоа покажувајќи кон спалната соба). Можам ли да го видам?

ФАНИ: Низ вратата. Отвори ја полека зашто тој спие. Не треба да го разбудиме. (Хелга оди до вратата на спалната соба на прсти. Таа ја подготворува тивко, во еден момент гледа внатре во собата, разнежена. Потоа ја затвора вратата).

ХЕЛГА: Јас пак ќе дојдам вечерва. Тој спие толку мирно. Би било злочин да го разбудам... (Жените се гледаат молчешкум).

ФАНИ: Чудно е... Наеднаш како да немаме повеќе што да си кажеме...

Не, тоа не... Јас сум толку возбудена... (Тишина. Потоа гледа во ракниот часовник). Треба да одам за еден или два часа имам репетиција. (Таа се наведнува кон Фани). Фани кажи ми најпрво... ми приступаш ли?

ФАНИ (изморена): Но, да...

ХЕЛГА: Не очајувај... Јас се уште се надевам... Тоа ќе го видиш. Жак има толку виталност! Твојот лекар можеби е пессимист? (Фани ги крева рамениците, Хелга се двоуми дали да замине).

ФАНИ: Оди сега на работа...

ХЕЛГА: Јас пак ќе дојдам, ако ми дозволиш, колку што можам побрзо.

ФАНИ (со резигниран тон): Моја драга Хелга, ти секогаш си добродојдена. (Тие се бакнуваат. Фани ја испраќа Хелга).

СЦЕНА ВТОРА

Фани, сама на сцената.

ФАНИ (враќајќи се, оди до спалната соба да прислушнува. Таа шепоти): Спиеш ли, драги мој? (Прашањето останува без одговор. Доста изморена, таа седнува во фотелјата. Таа го погледнува часовникот. Потоа, таа извлекува од својата чанта неколку стуткани хартии): Писмо од Хелга до нејзиниот љубовник... до мојот маж... (Светлоста прогресивно се смалува. Конечно, само еден пројектор ја осветлува Фани. Фани ќе ги изнесе само коментарите на писмата, а тие ќе бидат прочитани во интерпретација на Хелга (регистриран глас на лента). Се треба да создаде донекаде нереална атмосфера).

ГЛАСОТ НА ХЕЛГА: Љубен мој, јас сум далеку од тебе, на стотици километри. Но во ниеден миг, твоето присуство не ме напушта. Твоето присуство, на извесен начин, е тивко присуство. Мојот рецитал во Женева беше искрен успех. Овој пат, немав страв. Кога се најдов на подиумот, јас замисли дека си ти во салата. Пеев само за тебе. Па нели ти ја состави мојата програма? Нежен пријателе, не е само голема среќа да ти се припаѓа, туку и милост... Нашата љубов никогаш нема да престане! Ти си убав, силен, чесен, добар и деликатен. Човек, какви што малку има! Секоја лоша акција ти е туѓа. А, сепак ние ја измамивме Фани, Фани, толку доверлива и толку чесна! Биди претпазлив, мисли! Нека таа никогаш не забележи ништо! Ти знаеш колку јас ја почитувам. Ти исто така знаеш колку таа ти е верна! Пред да се успијам, јас се пренесов неколку дена наназад... Кога се соединивме заедно со ист елан, слушајќи ја плочата на Равел, интерпретирана на неспоредлив начин. Ова за мене беше апсолутно величествен миг. Јас се чувствувам толку страшно врзана за тие мигови како и за нашите најтопли прегратки... До скоро видуваме, љубен мој. Во мислите јас се стуткувам во твоите раце, со главата во длапката на твоето рамо... И јас ги соединувам моите усни со твоите...

ФАНИ: Колку бил сакан! (Таа го свртува листот хартија) Ох... неколку реда напишани од Жак. „Франц Кафка вели...“

МАШКИ ГЛАС (регистриран на лента): „Да пишуваш писма, значи да се разголуваш пред сеништата. Тие го очекуваат овој гест алчно. Испратените бакнези преку писмо не стасуваат на определеното место. Сеништата ги пијат патемно⁽¹⁾“.

ФАНИ: Зошто Жак ја копирал оваа мисла? Дали не верувал повеќе во љубовните писма? (Таа отвора друго писмо). Второ писмо од Хелга!

ГЛАСОТ НА ХЕЛГА: Мој Жак! Зошто, напуштајќи те вчеравечер понесов еден тажен впечаток? Дали беше ти нервозен, апсорбиран од некоја грижа? Или пак загрижен дека те видоа пријателите? Толку често ми се случувало да почувствуваам како преку просторот нашите мисли се соединуваат во иста секунда и да ја почувствуваам твојата да се протина како галење... Зашто, вчеравечер, почувствувајќи само празнина во моето срце? Пиши ми побргу, сакаш ли? Задутре е толку далеку за смирување на мојата вознемиреност, а телефонот е толку студен! (Светлината прогресивно се враќа на сцената).

(1) Писмо на Кафка до Милена.

ФАНИ: Тоа е чудно! Каква можела да биде неговата душевна состојба во тој ден? Да видиме... (Таа бара во почетокот на страницата). Писмото не е датирано! (Во овој момент на надворешната врата некој звони. Фани го прекинува читањето, раздразливо). Кој може да биде? Лекарот треба да дојде по два часа... (Таа оди да отвори).

СЦЕНА ТРЕТА

Фани, Жижки

ГЛАСОТ НА ФАНИ (зад сцената): Госпоѓице?

ГЛАСОТ НА ЖИЖКИ: Добар ден, госпоѓо. Јас сум Жижки, дактилографка на господинот.

ГЛАСОТ НА ФАНИ: Дактилографка на господинот? Госпоѓице, многу лош момент сте одбрале да ве прими. Дали е толку итно?... Да. Можам да ви посветам само еден момент... Влезете... (Жижки е убаво младо и мило суштество, со слободно однесување. Нејзиното сензуално лице, со сочни усни, изразува глад за живеење. Нејзината коса, платинеста руса, е исчешлана по последната мода. Таа носи панталони, доста тесни. Во почетокот на дијалогот жените стојат).

ЖИЖКИ: Вие сте, бездруго негова гувернантка?

ФАНИ: Негова гувернантка? Не, тука нема гувернантка. Јас сум госпоѓа Обер, жената на вашиот патрон.

ЖИЖКИ: Вие сте негова жена? (Мерејки ја од глава до петици). Вие изгледате младолика за вашата возраст.

ФАНИ: Немам време за губење, госпоѓице! И вашиот разговор ми изгледа мошне индискретен за непознато лице.

ЖИЖКИ: Кики ми зборуваше дека вие сте биле десет години постара од него, дека сте ја почнале педесет и петтата година, а вие ми изгледате помлади од него. Луѓето се гнасли лажливици нeli?

ФАНИ: Вашиот тон е доста фамилијарен, госпоѓице. Кој е тој Кики? Јас не ја познавам оваа дама или госпоѓица.

ЖИЖКИ (смејќи се): Таа е многу добра! Кики, тоа е вашиот маж, добога!

ФАНИ: Госпоѓице, изгледа вие грешите, мојот маж се вика Жак Обер.

ЖИЖКИ: Сигурно: од Жаки доаѓа Кики. Тој самиот бараше да го викам така. „Јас сум Кики за дамите“ ми рече тој. Ова го забавуваше: „Жижки и Кики“.

ФАНИ: Уште еднаш, госпоѓице, ви велам дека сте безобразни и крајно дрски! Вие зборувате за вашиот директор со изрази... Впрочем, вашите шеги се мошне невкусни... Јас не верувам ниту во еден збор од сето она што ми раскажавте. Да се вратиме на вашето доаѓање. Што сакате? Вие ми рековте, при влегување, дека сте дактилографка на мојот маж...

ЖИЖКИ: Тоа е точно. Никогаш не ви зборувал за мене? Јас сум всушност „номер“ кој не минува незабележено!

ФАНИ: Човек не знае што да ви каже подобро, но спуштете го малку тонот... Маж ми се одмора во другата соба.

ЖИЖКИ: Чудно е што тој никогаш не ви зборувал за мене. Сепак, тој ми велеше дека ви направил за се... како на постара сестра.

ФАНИ: Постара сестра? Нели наоѓате дека двосмисленоста доста траеше? Вие почнувате да ми го денгубите времето со овие ситници. Маж ми, е болен, многу болен.

ЖИЖИ: Јас знам дека е болен. Секако лош грип? Јас сум дојдена да го поздравам и да му побарам нешто. Но можеби е подобро да не го видам. Глупаво е, но јас се плашам од инфекција!

ФАНИ: Секако, вие не мислевте дека ќе ви позволам да го видите мојот маж... Што сакате да му побарате на вашиот директор?

ЖИЖИ: Не, не, подобро е да си одам...

ФАНИ: Не пред да ми го изложите мотивот на вашата посета. Јас ќе му ја пренесам вашата порака.

ЖИЖИ: Добро, тоа е едноставно... Вашиот маж има веќе десет дена како не е дојден на работа... Јас сум дојдена да ми го плати моето „екстра“.

ФАНИ: Вашето „екстра“? Што сакате да кажете со тоа? Јас претпоставувам дека шефот на установата што го заменува мојот маж, ви го исплатил месецот?

ЖИЖИ: Сигурно. Но Вашиот маж ми даваше секогаш по нешто повеќе, подрака. Без да види и знае некој!

ФАНИ: Јас се помалку и помалку ве разбираам. Зошто оваа упростена постапка? Господин Обер, самиот ли ве ангажирал?

ЖИЖИ: Па кој друг? Грда ли ви изгледам?

ФАНИ: Не, не се работи за тоа, но маж ми доста внимава, јас тоа го знам, на пристојно однесување. Значи, пристојноста и вие...

ЖИЖИ (правејќи гримаса и со неприроден тон): Вие сте мошне љубезни!

ФАНИ: Дали вие одговоривте на огласот што беше објавен во „Журнал“?

ЖИЖИ: Не. Тој ме ангажира така...

ФАНИ: Како, така? Зборувањето на вистината не ми изгледа ваш главен квалитет.

ЖИЖИ: Добро, ако вие ме навредувате, ќе си одам... довидување! (**Жижи сака да си оди но Фани ја задржува**).

ФАНИ: Вие ќе ми кажете веднаш како го запознавте маж ми?

ЖИЖИ: Вие мислите дека јас ќе ви кажам... Она што Кики — простете господин Обер — и јас?... Вие може постојано да трчате. Јас не сум „шарена“. (**Жижи се обидува да си оди но Фани пак ја задржува**).

ФАНИ: Ви требат ли парите што ги барате од господин Обер?

ЖИЖИ: Секако ми требат. Нема зошто да се срамам! Купив телевизор на кредит, сметајќи на тоа „екстра“.

ФАНИ: Можеби јас би можела да ви помогнам или барем да ви дадам аванс... ако ми одговорите на прашањето: како и каде го запознавте маж ми?

ЖИЖИ: Тоа е прекрасна уцена!

ФАНИ: Не, тоа не е уцена, бидејќи вие го употребувате овој тежок збор... да останеме на ова, сакате ли? Јас ќе морам да одам кај маж ми да го негувам. А вие да си одите.

ЖИЖИ: Нема ли да ми ги дадете парите?

ФАНИ: Јас ќе морам најпрво за тоа да зборувам со маж ми. Ќе ве известам.

ЖИЖИ: Не, тоа не! Ќе се разлути, го познавам. Нема да му е мило што дојдов да го беспокојам дома... Јас гледам дека не сте во тек на работите, спротивно на она што ме разбудуваше... Човек греши кога се врзува за оженети мажи!

ФАНИ (сé повеќе и повеќе озлобена): Вие рковте „да се врзеш“? Да се врзеш со човек кај господин Обер? Госпоѓице, барам објаснување.

ЖИЖИ: Вие ќе ми дадете ли пари?

ФАНИ: Не се вознемирувачте. Ја имам се власт за време на неговото боледување...

ЖИЖИ: Во основа, јас не сторив ништо лошо. Оженетите луѓе се однесуваат како свињи. Вие сте уште млада жена, а тој ми зборуваше вие како за стара која за него претставува сама другарка...

ФАНИ: Постара сестра, нели?

ЖИЖИ: Можам ли да седнам?

ФАНИ: Седнете! (**И двете седнуваат**).

ЖИЖИ: Добро, отворете ги ушите! Вашиот маж го сретнав во една „визба“. Вие бевте тогаш со децата на море. Не се чудете! Познавам многу оженети мажи кои посетуваат „визби“ без знаење на нивните „газдарци“.

ФАНИ: Што е тоа „визба“?

ЖИЖИ: Ах, на ваша возраст и не знаете? То е место, визба каде што се танцува. Тој ме покани да танцува со длабок поклон. Не како моите другари кои ме влечат од столот! Прво сакав да одбјам. Момчињата се кикотеа од смеа, гледајќи како еден „чичко“ ме поканува. Но во играњето ми се виде симпатичен. Тој ми раскажуваше многу анегдоти. Тој не е како моите врсници кои танцувајќи ја обесуваат главата како да се боже на посмртен марш! Минавме една добра вечер! Знаете што направи кога заврши играницата?.. Тој ме одведе на вечера во еден луксузен ресторант! Кики е еден тип — шик. Тој не гледа колку троши. Она што ми се допадна е што забележала дека и покрај неговата возраст имаше ист вку како и јас. Тој го обожува „џезот“, „битлсите“ и „Цони Холидеј“.

ФАНИ: Вие ме зачудувате?

ЖИЖИ: Во ресторант ние добро јадевме, пиевме и тоа не пиво, ве уверувам. Ми понуди шампанско како на војводка!...

ФАНИ: И... Останавте само на тоа!

ЖИЖИ (двоумејќи се): Да, горе-долу.

ФАНИ: Има нешто што не ми е јасно... Како вие стапивте кај него на работа како дактилографка?

ЖИЖИ: Вистинско обвинување, гледаш јас како во криминалните филмови.

ФАНИ: Продолжете... Сега откако почнате да работите. (**Таа голтнува плуканка**).

ЖИЖИ: Добро. Ќе ви го раскажам продолжението. Зашто жените треба да бидат солидарни, нели? Тоа е ретко, но тоа се случува меѓу чесните луѓе... Под услов, на Кики да не му приредите ниту една сцена. Зашто јас ќе го извлечам дебелиот крај! Ќе ме истера од работа. А тоа местенце кај него е добро. Нека остане меѓу нас. Јас не сум многу добра. Но Кики благонаклонува на моите правописни грешки. Тие добро го насмејуваат, но за нив не ме кара. И тој ме зеде за дактилографка за да му се најдам кога ќе му притребам... никаквец! Но јас на тоа не се лутам. Ми се допаѓа... А и јас нему!

ФАНИ: Госпоѓице, овие детали не се она што ме интересира. Сакам да знам како ја завршивте нокта!

ЖИЖИ: Поспокојно, ќе довршам! И јас ви кажам дека се поднапивме од шампанското. И потоа, по ресторантот...

ФАНИ: По ресторантот?

ЖИЖИ: Не знаевме што правиме. Пеевме, се веселевме. Ми раскажуваше смешни и срамни работи од кои би поцрвенел и мајмун!

ФАНИ: Подзастанете, господици, подзастанете. Впрочем вие измислувате! Маж ми не е таков.

ЖИЖИ (Кревајки ги рамениците): „Вие верувате затоа што не се щегувал со вас, бездруго...

ФАНИ: Потоа... Да продолжиме. Што се случи потоа?

ЖИЖИ: По ресторонот? Па добро, тој ме однесе кај него да слушаме плочи со џез музика. Тоа беше добра шега! Тој немаше ниту една плоча! Ништо друго освен класична музика. Тоа е чудно за еден маж кој ја сака толку многу веселата музика. Тој ми кажа дека вие го терате да купува симфонии или работи од таков жанр...

ФАНИ: Простете, вие кажавте дека дојдовте тука?

ЖИЖИ: Да, а потоа? Вие се плашите да не го извалкам вашиот убав затвор? Јас не знам точно што правевме. Она што знам е дека заминувачки си оттука, вие треба во тоа да ми верувате, почувствувајќи љубов кон него. (По пауза). Јас му раскажав дека барам работа за дактилографка и тој веднаш ме ангажира... Вие сега знаете се за мене...

ФАНИ: Не. Јас би сакала да знам за уште еден деталь... Какво беше однесувањето на маж ми по таа вечер?

ЖИЖИ: Однесување? Не го познавам овој збор. Но ви кажав дека ние се допаѓавме еден на друг... И тоа многу!

ФАНИ (по малку двоумење): Вие сте... него-ва љубовница?

ЖИЖИ: За да го сфатите тоа ви треба време! Да, одвреме навреме јас спијам со него. Но, не сакам да се врзам за Кики... За ова јас сум пре-млада... Ако сакав — но јас сум добра девојка — тој би бил способен, да ве остави за мене. Колку е човек постар, толку е поголема будалинка. Знаете ли дека тој имаше дрскост да ми каже: „Да се живее со старица не е интересно секој ден“, можеби вие сте малку... но воопшто не сте стара. Вие сте на возраста на мајка ми...

ФАНИ (ги крева рамениците. По пауза): Колку ви дава маж ми „екстра“ секој месец?

ЖИЖИ: Пет стотини нови франкови.

ФАНИ (Пребарувајќи ја својата чанта): Добро. Еве ви...! Гледате ли дека стојам на зборот... Сега одете си!

ЖИЖИ: Благодарам (Пред изморениот изглед на Фани) Не се јадосувајте! Мажите, сите се исти. Во годините на Кики, тие се заљубуваат во тинејџерки... И јас сум една од нив. Имам 19 години. И јас сум со ветерот! (Пред еден вознемирен гест на Фани). Добро, јас си одам. Впрочем, надвор ме чекаат пријатели за да одиме на игранка. Му пожелувам се најубаво на Кики! Бакнете го од мене... Ако тоа се уште го правите! (Само што не си заминала) Бездруго, следната недела ќе се врати на работа?

ФАНИ: Бездруго, бездруго!

ЖИЖИ: Чao!

СЦЕНА ЧЕТВРТА

Фани сама

ФАНИ: Боже, дали е возможно? Мојот Жак да лудува за оваа малечка! И таа го сака него! Тој се спуштил на нејзино ниво. А јас ја плаќам љубовницата на мојот маж! (По пауза). Мојот Жак... го познавам ли јас? Или пак сум сакала камелеон?...

На Хелга ѝ велел: „Љубовта значи облагордување...“ (Таа е неподвижна неколку минути, замислена. Потоа, станува и ја подотвора вратата на спалната соба. Таа мрмори). Жак, спиеш ли? (Тишина). Колку длабоко спие! Долго време тоа не му се случило. Минатата ноќ, тој беше толку вознемирен! (Таа ја затвора вратата, чекори, тетравејќи право пред себе. Таа се стреснува кога зајзвонува звончето на надворешната врата). Уште и ова ми требаше! (Таа се влече кон холот, се упатаува да ја отвори вратата и се враќа со Хелга).

СЦЕНА ПЕТА

Фани, Хелга

ХЕЛГА: Еве ме, пак дојдов... Не можев да ја одржам репетицијата. Не можев да испушtam ни еден глас... (Фани го покажува столот). Јас сум страшно вознемирена! Како е сега?

ФАНИ: Тој се уште спие. Јас не се решив да го разбудам. Но сепак ќе треба да го сторам тоа. Наскоро ќе треба да се напие лек... (По пауза). Јас сум задоволна што пак дојде?

ХЕЛГА: Која беше онаа малечка со која се разминавме пред лифтот? Таа излегувајќи оттука и имаше изглед на бесрамница!

ФАНИ (по двоумење): Ох... ништо. Една дактилографка на Жак која сакаше да дознае како да одговори на едно писмо. Овие девојки не водат сметка на ништо. Јас ја истерав. (По пауза). Никогаш не сум била толку потресена како сега... Речиси не можам и да размислувам... Без сила... без волја! Од утрово, живеам во кошмар. Се чувствувајќи напуштена... Загубена...

ХЕЛГА: Ти секогаш ќе имаш во мене голема пријателка...

ФАНИ (гледајќи ја упорно): Голема пријателка... Ти веруваш?

ХЕЛГА (возбудена го спушта погледот. По пауза со развеселен тон): Нели треба да го разбудиш Жак?

ФАНИ: Да, размрдај ме од мојата инертност... Сега ќе одам. (Полека, со несигурни чекори, таа оди во спалната соба. Еден миг таа се двоуми пред вратата, потоа влегува).

ХЕЛГА: Јас ќе те придружам подоцна. (Таа ги симнува ракавиците и цакетот од костимот).

ГЛАСОТ НА ФАНИ (зад кулисите): Жак, разбуди се! Време е да се напиеш лек... Лекарот сега ќе дојде... (Тишина). Жак разбуди се! (Сé посилно и посилно) Жак! Жак! Драги мој. (Таа испушта зариннат крик. Хелга, потскокнува и се втурнува во собата за спиење. Сцената ќе остане празна за неколку минути. Се слуша плачење. Потоа Фани и Хелга се враќаат на сцената, придржувајќи се една друга).

ФАНИ (за себе): Умре сосем сам, додека јас го губев времето со оваа...

ХЕЛГА: Бргу да телефонираме на кардиологот! Можеби, тој се уште може да го спаси! (Таа ја крева слушалката, бара еден број). Ало!... докторот ли е на телефонот? Ве молам задолжително дојдете кај господин Обер?... Да итно е!... (Таа ја спушта слушалката. Свртувајќи се гледа како Фани паѓа. Хелга клекнува до својата пријателка) Фани, мила моја!... Те молам, охрабри се (Фани доаѓа на себе. Хелга ѝ помага да седне).

ФАНИ: Се е свршено сега... Тој умре спиејки... без моето присуство... Пред пет минути, јас го слушав неговото дишење...

ХЕЛГА (без занес): Тој се „вовлече“ во смртта како во сон...

ФАНИ: Без ниеден гест за мене, без еден збор... (По зауза, ја става главата меѓу рацете и си вели на себеси) Какво искушение! Се нафрлуваат да ми го одземат неговиот спомен, моето сеќавање!

ХЕЛГА: Јас ќе останам крај тебе се додека сакаш.

ФАНИ (грабнувајќи ја Хелга): Да, не ме оставај! Ќе полудам... (По пауза прибрајќи се). Треба да сум силна и разумна... Треба да ја известам фамилијата, да им јавам на децата да дојдат...

ХЕЛГА: Се ќе уредам. Тоа е последна работа што можам да ја сторам за тебе. (По пауза се слушаат последните фрази (соло на виолина) на симфониската поема на Рихард Штраус: „Животот на херојот“, која завршува тико за време на последните реплики).

ФАНИ: Јас сум вдовица... Колку чудно звучи овој збор во мојата уста! Каква празнина! Мој петнаесетгодишен другар.

ХЕЛГА: Никогаш нема да го заборавам овој исклучителен човек, овој елитен човек!

ФАНИ: Толку заводлив што сите го обожуваат! Можел ли да одговори на толку љубов? (Хелга ја гледа со извесна зачуденост) Ти ќе ми зборуваш често за него, нели? Ти ќе ми ги опишеш сите негови квалитети? Тие ќе ми помогнат да реконструирам неговата слика? Ние ќе оплаќуваме ист човек. Тоа е некако како да сме припаѓале на исто семејство... Тишина. Ти зборуваше преѓеска дека Жак беше верен.

ХЕЛГА: Многу верен.

ФАНИ: Без сомнение, тоа е така... Никако неверен... или сосем малку!

(Мракот се ширри)

КРАЈ

Превод од француски: Ш. И.



ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ НА

„КУЛТУРЕН ЖИВОТ“

СПИСАНИЕТО „КУЛТУРЕН ЖИВОТ“ ВО 1968 ГОДИНА ЌЕ ИЗЛЕГУВА СЕКОЈ МЕСЕЦ, ОСВЕН ВО ЈУЛИ И АВГУСТ.

ПРЕТИПЛАТАТА ВО 1968 ГОДИНА ОСТАНУВА ИСТА, КАКО И ДОСЕГА: 20 НОВИ ДИНАРИ ЗА ЕДНА ГОДИНА.

Претплатата се уплатува на чековна сметка со ознака за „Културен живот“, 401-8-586.

Ги повикуваме своите стари претплатници да ја обноват претплатата во 1968 година.

АДМИНИСТРАЦИЈА
НА „КУЛТУРЕН ЖИВОТ“



Разговор со

Адо Алексов

— На нашата јавност сте и познати како режисер. Како дојде до тоа кога на академијата дипломираше глума?

— Во мојот случај глумата и режијата одат напоредно. Почнав да режирам речиси едновремено кога и да играм, а дипломираш глума затоа што мислев дека ќе имам повеќе корист од неа. Режисерот многупати бара од актерот работи кои се неможни — зар не е подобро човек да знае што може да се направи па тогаш да бара? По завршување на академијата бев решил да станам само глумец — но... И, по мојата деветгодишна работа во внатрешноста некои од тогашните фактори сметаа дека треба и понатаму да останам таму. Нивните сметки не се поклопуваат со моите. Ми беше потребна нова средина. Се понудив на Македонскиот народен театар. Ме одбива со образложение дека такви кадри не им се потребни. Да напоменам само дека во тоа време јас бев втор глумец во Републиката со

БИОГРАФИЈА

Телевизискиот режисер Адо Алексов е роден 1932 година во Струмица. Академија за театралска уметност — отсек глума завршил во Белград 1959 година во класата на Јосип Кулунџиќ. Алексов станал член на Струмичкиот народен театар веќе 1950 година. Во текот на студиите ги користи семестралните одмори и продолжува да режира и глуми во истиот театар каде и се враќа по завршувањето на академијата. 1960 година доаѓа во Скопје како асистент во „Вардар — филм“ а потоа станува при режисер на ТВ Скопје.

Напоредно со телевизиска, Алексов, се бави и со театралска режија. Во бројните пиеси кои ги поставувал на сцените на Штипскиот, Струмичкиот, Титов велешкиот и Кумановскиот театар, не ретко се јавува и како артист. Исто така Алексов режирал и играл во повеќе радио — драми.

Добитник е на Ноемвриската награда на Струмица за 1957 година.

Потесна определеност на ТВ режисерот

зavrшена театралска академија. Дотолку повеќе беше нелогичен фактот дека нема место во МНТ, додека во исто време добивав примиливи покани од повеќе југословенски театрални куки — кои од разбираливи причини не ги прифаќав. Нашите генерации беа длабоко убедени дека нивното место е само во рамките на нашата Република бидејќи со високо театралско образование тогаш бевме само неколкумина... Така, до денес останав режисер. Сепак глумата не ја напуштиш сосем, играм секогаш кога имам можност. Оваа сезона ја играв улогата на Алберт во драмата „Кој ќе го спаси орачот“ што ја поставив на сцената на Кумановскиот театар.

— Судејќи по бројните и разновидни по жанр емисии кои ги режириште, може да се каже дека сте моментно еден од најангажираните телевизиски режисери. Значи ли тоа воедно дека сте режисер без свој фах?

— Моментно сум навистина најзафатен, но тоа не значи дека и моите колеги не биле во иста состојба. Ние сме млада ТВ кука — нашата програма од ден на ден расне и додека не се направи прерас поделба на емисиите секој може да се најде во мојата положба. Во нашата ТВ кука постои мислење дека режисерите се уште не се доволно испробани за да се определат на еден одреден жанр — што според мене повеќе не држи. Сепак кога ќе ја оформиме целосно програмата убеден сум дека секој ќе го најде своето место. Јас лично сакам да се определам за тв драма и забавно — музички емисии. Но и покрај определувањето за еден одреден жанр телевизиски от режисер повремено треба да работи и други емисии односно емисии кои се надвор од неговата редовна преокупација за да не дојде во положба да се шаблонизира.

— Каква е разликата помеѓу телевизискиот режисер и режисерот во театарот?

— Разликата е во медиумот преку кој се изразуваат. Театарот со својата сцена, живиот актер, контактот со публиката му го одреду-

ва и начинот преку кој режисерот се исказува. Телевизијата пак на режисерот му ги става на расположение своите објективи, аглови, перспективи, неограниченост во просторот и избор на амбиент. Театралниот режисер ја гради претставата се додека е таа на репертоар, а тоа може да потрае и повеќе години, што значи дека му се дава можност да ги преиспита своите барања, да ги дополни, да ја доградува својата претстава. Додека кај телевизискиот режисер работата завршува со емитувањето на драмата и секој погрешно направен потег останува.

— Дали за успехот или неуспехот на една емисија може и критичарот да се смета за одговорен?

— Вистинскиот критичар сејајаш е одговорен ако не моментно тогаш во иднина. Нашите емисии се снимаат на магнетоскоп, се емитуваат и се бришат. По 5 — 10 години кој ќе се сеќава на таа емисија? На нејзините траги и значења за времето во кое настанала ќе останат во документите на критиката.

— Зашто нашето студио не практикува да пренесува театралски претстави и дали не би било корисно да се воспостави поголем контакт помеѓу лукето која прават физиономијата на телевизиската драма и театарот?

— Телевизија Скопје од своја страна ги направи првите чекори. пренесовме две театралски претстави. Во последно време правев подготвки за пренесување на уште три такви претстави, но во последниот момент се откажуваат, бидејќи не можевме да добиеме согласност од авторите. Мислам дека е потребно при формирањето на театралниот репертоар да се има предвид и телевизијата.

Врз што работите во последно време?

— Работам на повеќе серијски емисии: забавно-музичката серија ТВ — РОБИ, „Појдов нагоре — појдов надолу“, „На дневен ред“, ТВ — драма на Живко Чинго, и патем уште некои емисии.

Хилда КОНДОВСКА



РАЗГОВОР



ОДАЛИСКА

АНРИ МАТИС (1869—1954)

ЛЕГНАТА ОДАЛИСКА

